

Службен весник (на Република Македонија)

Број 239

25 декември 2018, вторник

година LXXIV

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
4467. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони.....	4	4474. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за нефрологија - Скопје.....	5
4468. Решение за именување претседател на Одборот за контрола на материјално-финансиското работење на Јавната установа Национален парк Пелистер-Битола.....	4	4475. Програма за изменување на Програмата за рамномерен регионален развој во 2018 година.....	5
4469. Решение за именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Здравствен дом-Неготино.....	4	4476. Програма за изменување на Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2018 година.....	6
4470. Решение за именување заменик претседател и заменик член на Комисијата за жалби.....	4	4477. Правилник за начинот за ограничување на слобода на движење на барател на право на меѓународна и привремена заштита.....	6
4471. Решение за именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на Државниот студентски дом „Пелагонија“ - Скопје.....	4	4478. Листа на стоки на царински квоти по Договор за пристапување на Република Македонија во СТО.....	7
4472. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за ревматологија - Скопје.....	5	4479. Листи на земјоделски производи со потекло од заедницата за увоз во Република Македонија во прво полугодие од 2019 година.....	8
4473. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за токсикологија - Скопје.....	5	4480. Правилник за дополнување на Правилникот за начинот на означување на јајцата наменети за пазар и јајцата наменети за инкубација, ознаките и употребата на ознаките (*).....	16

[illegible]

[illegible]

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 4467.

Врз основа на член 19 од Законот за технолошки индустриски развојни зони („Службен весник на Република Македонија“ бр. 14/2007, 103/2008, 130/2008, 139/2009, 156/2010, 127/2012, 41/2014, 72/2015, 129/2015, 173/2015, 192/2015, 217/2015, 30/2016 и 83/2018), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 18 декември 2018 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ДИРЕКЦИЈАТА ЗА ТЕХНОЛОШКИ ИНДУСТРИСКИ РАЗВОЈНИ ЗОНИ

1. Јенс Бруно Вендланд се разрешува од должноста член на Управниот одбор на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони.

2. За член на Управниот одбор на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони, се именува Владо Савевски.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 24-11372/1
18 декември 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

4468.

Врз основа на член 142 од Законот за заштита на природата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 67/2004, 14/2006, 84/2007, 35/2010, 47/2011, 148/2011, 59/2012, 13/2013, 163/2013, 41/2014, 146/2015, 39/2016, 63/2016 и 113/2018), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 18 декември 2018 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ОДБОРОТ ЗА КОНТРОЛА НА МАТЕРИЈАЛНО-ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈАВНАТА УСТАНОВА НАЦИОНАЛЕН ПАРК ПЕЛИСТЕР - БИТОЛА

1. За претседател на Одборот за контрола на материјално-финансиското работење на Јавната установа Национален парк Пелистер-Битола, се именува Тијана Димовска-Тошевска.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 24-11374/1
18 декември 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

4469.

Врз основа на член 100 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 43/2012, 145/2012, 87/2012, 164/2013, 39/2014, 43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 154/2015, 192/2015, 17/2016 и 37/2016), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 18 декември 2018 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ - НЕГОТИНО

1. За член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Здравствен дом-Неготино се именува Диме Цветков.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 24 – 11375/1
18 декември 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

4470.

Врз основа на член 48 од Законот за едношалтерскиот систем и за водење на трговскиот регистар и регистар на други правни лица („Службен весник на Република Македонија“ бр. 84/2005, 13/2007, 150/2007, 140/2008, 17/2011, 53/2011, 70/2013, 115/2014, 97/2015, 192/2015 и 53/2016), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 18 декември 2018 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЗАМЕНИК ЧЛЕН НА КОМИСИЈАТА ЗА ЖАЛБИ

1. За заменик претседател и заменик член на Комисијата за жалби, се именуваат:

- а) за заменик претседател
 - Неда Гацова
- б) за заменик член
 - Симона Стрешеска-Тодорова

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 24-11376/1
18 декември 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

4471.

Врз основа на член 34 од Законот за студентскиот стандард („Службен весник на Република Македонија“ бр. 15/2013, 30/2013, 120/2013, 41/2014, 146/2015, 30/2016, 178/2016 и 64/2018), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 18 декември 2018 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР – ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ДРЖАВНИОТ СТУДЕНТСКИ ДОМ „ПЕЛАГОНИЈА“ - СКОПЈЕ

1. За член на Управниот одбор – претставник на основачот на Државниот студентски дом „Пелагонија“ - Скопје, се именува Музафер Рамески.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 24 – 11377/1
18 декември 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

4472.

Врз основа на член 100 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 43/2012, 145/2012, 87/2012, 164/2013, 39/2014, 43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 154/2015, 192/2015, 17/2016 и 37/2016) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013, 139/2014, 196/2015 и 140/2018), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 18 декември 2018 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА РЕВМАТОЛОГИЈА - СКОПЈЕ**

1. Газменд Хамзаи се разрешува од должноста член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за ревматологија – Скопје.

2. За член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за ревматологија – Скопје, се именува Енес Шеху.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“

Бр. 24-11381/1
18 декември 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

4473.

Врз основа на член 100 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 43/2012, 145/2012, 87/2012, 164/2013, 39/2014, 43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 154/2015, 192/2015, 17/2016 и 37/2016) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013, 139/2014, 196/2015 и 140/2018), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 18 декември 2018 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ТОКСИКОЛОГИЈА - СКОПЈЕ**

1. Енес Шеху се разрешува од должноста член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за токсикологија – Скопје.

2. За член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за токсикологија – Скопје, се именува Газменд Хамзаи.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“

Бр. 24-11382/1
18 декември 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

4474.

Врз основа на член 100 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 43/2012, 145/2012, 87/2012, 164/2013, 39/2014, 43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 154/2015, 192/2015, 17/2016 и 37/2016) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013, 139/2014, 196/2015 и 140/2018), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 18 декември 2018 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА НЕФРОЛОГИЈА - СКОПЈЕ**

1. Лилјана Кочанковска се разрешува од должноста член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за нефрологија – Скопје.

2. За член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за нефрологија – Скопје, се именува Трајче Нешковски.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“

Бр. 24-11384/1
18 декември 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

4475.

Врз основа на член 43 став 1 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2018 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 196/17 и 207/18), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 25.12.2018 година, донесе

ПРОГРАМА**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА РАМНОМЕРЕН РЕГИОНАЛЕН РАЗВОЈ ВО 2018 ГОДИНА****Член 1**

Во Програмата за рамномерен регионален развој во 2018 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 17/18), во членот 2 табелата бр.1 се заменува со нова табела, која гласи:

„

Табела бр.1

денари

Вкупно средства	200.000.000
1. Активности преку Министерството за локална самоуправа	
1.1 Финансирање на активностите и задачите на центрите за развој на планските региони за тековната година	9.600.000

2 Активности преку Бирото за регионален развој	
2.1 Неизмирени обврски од 2017 година	24.566.366
2.2 Неповратно учество во финансирање на проекти за развој на планските региони	117.818.388
2.3 Неповратно учество во финансирање на проекти за развој на подрачја со специфични развојни потреби	33.015.875
2.4 Неповратно учество во финансирање на проекти за развој на селата	14.999.371

Член 2

Оваа програма влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-11367/1
25 декември 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р **Бујар Османи**, с.р.

4476.

Врз основа на член 29 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2018 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.196/17 и 207/18) и член 7 ставови (3) и (4) од Законот за земјоделство и рурален развој („Службен весник на Република Македонија“ бр.49/10, 53/11, 126/12, 15/13, 69/13, 106/13, 177/14, 25/15, 73/15, 83/15, 154/15, 11/16, 53/16, 120/16, 163/16, 74/17 и 83/18), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 25.12.2018 година, донесе

**ПРОГРАМА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА НА РУРАЛНИОТ РАЗВОЈ
ЗА 2018 ГОДИНА**

I

Во Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2018 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.16/18, 100/18, 127/18, 172/18, 193/18 и 231/18) во делот II, став (2) во табелата во подмерката 1.3 износот „1.100.000,00“ се заменува со износот „500.000,00“.

Во подмерката 1.4 износот „4.000.000,00“ се заменува со износот „7.600.000,00“.

Во подмерката 1.9 износот „4.000.000,00“ се заменува со износот „1.000.000,00“.

II

Во делот IX, став (9) износот „285.000.000,00“ се заменува со износот „500.000.000,00“.

III

Оваа програма влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-11500/1
25 декември 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р **Бујар Османи**, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

4477.

Врз основа на член 64 став (3) од Законот за меѓународна и привремена заштита* („Службен весник на Република Македонија“ бр.64/18), министерот за внатрешни работи донесе

**П РА В И Л Н И К
ЗА НАЧИНОТ ЗА ОГРАНИЧУВАЊЕ НА СЛОБОДА НА ДВИЖЕЊЕ НА БАРАТЕЛ НА ПРАВО НА МЕЃУНАРОДНА И ПРИВРЕМЕНА ЗАШТИТА**

Член 1

Со овој правилник се пропишува начинот за ограничување на слобода на движење на барател на право на меѓународна и привремена заштита (во натамошниот текст: барател на право на азил).

Член 2

(1) Организацијската единица во Министерството за внатрешни работи (во натамошниот текст: Министерството), надлежна за постапување во случаите од член 63 став (2) алинеи 1, 3 и 4 од Законот за меѓународна и привремена заштита* (во натамошниот текст: Законот), доставува барање до надлежната организациска единица за азил во кое ги наведува причините за ограничување на слобода на движење на барател на право на азил.

(2) За случајот од член 63 став (2) алинеја 2 од Законот, надлежната организациска единица за азил доставува барање до надлежната организациска единица за гранични работи и миграции во Бирото за јавна безбедност во Министерството (во натамошниот текст: надлежната организациска единица за гранични работи и миграции), во кое ги наведува причините за ограничување на слобода на движење на барател на право на азил.

(3) Барањето од ставовите (1) и (2) на овој член содржи: лични податоци на барателот на азил за кој се бара ограничување на слобода на движење, причините, видот на мерката за ограничување на слобода на движење на барателот на азил, како и рокот на траење на мерката за ограничување на слобода на движење на барателот на право на азил.

(4) По поднесеното барање од ставовите (1) и (2) на овој член надлежната организациска единица за азил изготвува барање за донесување решение со кое на барателот на право на азил му се изрекува мерка - сместување во Прифатен центар за странци, кое го доставува до надлежната организациска единица за гранични работи и миграции.

Член 3

Решението со кое се изрекува мерката - сместување во Прифатен центар за странци на барателот на азил го изготвува надлежната организациска единица за гранични работи и миграции, по претходно добиено барање од надлежната организациска единица за азил од член 2 став (4) од овој правилник.

Член 4

(1) Организациската единица во Министерството, надлежна за постапување во случаите од член 63 став (2) алинеи 1, 3 и 4 од Законот, која до надлежната организациска единица за азил го поднела барањето за ограничување на слобода на движење на барател на право на азил, може да побара продолжување на мерката за ограничување на слобода на движење - сместување во Прифатен центар за странци.

(2) За случајот од член 63 став (2) алинеја 2 од Законот, надлежната организациска единица за азил може да побара продолжување на мерката за ограничување на слобода на движење - сместување во Прифатен центар за странци од надлежната организациска единица за гранични работи и миграции.

(3) Доколку организациската единица од ставот (1) на овој член не побара продолжување на мерката за ограничување на слобода на движење, - сместување во Прифатен центар за странци, надлежната организациска единица за азил писмено се обраќа до истата, со цел да утврди дали се уште постојат причините поради кои настапило ограничување на слободата на движење на барателот на право на азил, пред истекување рокот на мерката.

(4) Причините за продолжување на мерката за ограничување на движење - сместување во Прифатен центар за странци, се составен дел и се образложени во барањето за продолжување на мерка за ограничување на слобода на движење.

(5) По барањето за продолжување на мерката за ограничување на слобода на движење од ставовите (1) и (2) на овој член, надлежната организациска единица за азил доставува барање до надлежната организациска единица за гранични работи и миграции за продолжување на мерката за ограничување на слобода на движење - сместување во Прифатен центар за странци.

(6) Надлежната организациска единица за гранични работи и миграции изготвува ново решение за продолжување на ограничување на слободата на движење на барателот на право на азил во Прифатниот центар за странци.

Член 5

(1) Мерката за ограничување на слобода на движење - сместување во Прифатен центар за странци, може да се прекине и пред рокот на траење наведен во решението за ограничување на слобода на движење, доколку престанат причините за одредување на мерката.

(2) Престанокот на причините за одредување на мерка ограничување на движење на барател на право на азил го констатира организациската единица во Министерството, надлежна за постапување во случаите од член 63 став (2) алинеи 1, 3 и 4 од Законот и за истото писмено ја известува надлежната организациска единица за азил.

(3) За случајот од член 63 став (2) алинеја 2 од Законот, надлежната организациска единица за азил го констатира престанокот на причините за одредување на мерка ограничување на движење на барател и писмено ја известува надлежната организациска единица за гранични работи и миграции.

(4) По констатирањето престанок на причините од ставовите (1) и (2) на овој член, надлежната организациска единица за азил писмено ја известува надлежната организациска единица за гранични работи и миграции за потребата од престанок на мерка ограничување на движење на барател на право на азил во Прифатниот центар за странци.

(5) Надлежната организациска единица за гранични работи и миграции изготвува решение за престанок на мерката за ограничување на слобода на движење во Прифатниот центар за странци.

(6) Надлежната организациска единица за азил писмено го известува барателот на право за азил за донесеното решение за престанок на мерката за ограничување на слобода на движење во Прифатниот центар за странци.

Член 6

Решение за забрана за движење надвор од Прифатен центар за баратели на азил или друго место за сместување определено од страна на Министерството за труд и социјална политика на барателот на право на азил, како и продолжување или прекинување на решението со кое е изречена мерката, го изготвува надлежната организациска единица за азил за случаите од член 63 став (2) од Законот.

Член 7

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 13.1.1-107565/1
20 декември 2018 година
Скопје

Министер
за внатрешни работи,
Оливер Спасовски, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА

4478.

Врз основа на член 4 став 1 од Одлуката за начинот и постапката при распределба на стоките во рамките на тарифни квоти („Службен весник на Република Македонија“ бр.101/07, 168/08, 26/10, 6/11, 122/11, 5/12, 53/12, 53/13 и 31/15), Министерството за економија објавува листа на стоки за 2019 година за кои се користи принципот на распределба “прв дојден, прв корисник” (first come, first served) и тоа

Л И С Т А

НА СТОКИ НА ЦАРИНСКИ КВОТИ ПО ДОГОВОР
ЗА ПРИСТАПУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО СТО

Тарифна ознака	Наименување на стоката	Единична мерка	Количина	Рок на увоз до
1001 99 00 00	Пченица и наполница, друго	тони	80.000	31.12.2019

Бр. 11-6751/1
18 декември 2018 година
Скопје

Министер за економија,
Крешник Бектеши, с.р.

4479.

Врз основа на член 4 став 1 од Одлуката за начинот и постапката при распределба на стоки во рамките на тарифни квоти ("Службен весник на Република Македонија" бр.101/07, 168/08, 26/10, 6/11, 122/11, 5/12, 53/12, 53/13 и 31/15), Министерството за економија ги објавува листите на стоки за прво полугодие од 2019 година, за кои ќе се користи принципот на распределба "прв дојден, прв корисник" (first come, first served) и тоа

Л И С Т А
НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИ СО ПОТЕКЛО ОД ЗАЕДНИЦАТА ЗА УВОЗ ВО РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА ВО ПРВО ПОЛУГОДИЕ ОД 2019 ГОДИНА (НУЛА- ЦАРИНСКА СТАПКА
ВО РАМКИ НА КВОТИ)

Анекс IV (б)

(наведено во Член 27(3) (б))

Тарифна ознака	Наименување	Квота за период 01.01.- 31.03.2019 г.	Квота за период 01.04.- 30.06.2019 г.	Единица мерка	Применливи царини за надминати количини (% од МФН)
0401 10 10	Млеко и павлака, неконцентрирани и без додаден шеќер или други материи за засладување: Со содржина на маснотија што не надминува 1%: Во амбалажа, чија запремина не надминува 2 литри	200.000	200.000	кг	100
0401 20	Млеко и павлака, неконцентрирани и без додаден шеќер или други материи за засладување: Со содржина на маснотија што надминува 1%, но не надминува 6% по маса	600.000	600.000	кг	100
0403 10 11	Јогурт: Неароматизиран и без додадено овошје, јатчесто овошје или какао: Без додаден шеќер или други материи за засладување, со содржина на маснотија по маса: Што не надминува 3%	325.000	325.000	кг	100
0403 10 13	Јогурт: Што надминува 3%, но не надминува 6%				
0403 90 51	Друго: Неароматизиран и без додадено овошје, јатчесто овошје или какао: Друго: Без додаден шеќер или други материи за засладување, со содржина на маснотија по маса: Што не надминува 3%				
0403 90 53	Друго: Што надминува 3%, но не надминува 6%				
0403 90 59	Друго: Што надминува 6%				
0406 10	Сирење и урда: Младо (незрело или несолено) сирење, вклучувајќи сирење од сурутка и урда	40.000	0	кг	100

0406 20	Сирење и урда:	155.000	0	кг	70
0406 30	Сирење стругано или во прав, од сите видови				
0406 90	Сирење топено, освен стругано или во прав				
0406 90	Друго сирење:	162.500	162.500	кг	100
0701 90 90	Компир, свеж или разладен; Друго: Друго:	112.500	112.500	кг	100
0703 10 19 50	Кромид, свеж или разладен; Друго	75.000	75.000	кг	100
0703 10 19 90	Од 01 април до 30 септември				
	Од 01 октомври до 31 март				
1512 19 90	Масла од сончоглед; Друго: Друго	25.000	25.000	кг	100
1601 00	Колбаси и слични производи, од месо, од други јастиви месни кланични производи или од крв, сложени прехранбени производи врз основа на овие производи:	850.000	850.000	кг	70
1602	Други приготвени или конзервирани производи од месо, од јастиви месни кланични производи или од крв:	512.500	512.500	кг	70
2001 10 00 00	Краставици и корнишони: приготвени или конзервирани во оцет или оцетна киселина	10.000	10.000	кг/нет еда	100
2003 10	Печурки за јадење од видот Agaricus;	12.500	12.500	кг/нет еда	100
2003 90 10 00	Трифли			кг	
2005 20 20	Компир, приготвен или конзервиран на друг начин освен во оцет или оцетна киселина, незамрзнат, освен производите од тар. број 2006:	37.500	37.500	кг	100
	Во тенки парчиња, пржен или печен, посолен или непосолен, ароматизиран или неароматизиран, во херметички пакувања, погоден за непосредна консумација				
2005 20 80	Друго				
2005 40 00	Грашок (Pisum sativum), приготвен или конзервиран на друг начин освен во оцет или оцетна киселина, незамрзнат	15.000	15.000	кг	100
2009	Овошни сокови (вклучувајќи шира од грозје) и сокови од зеленчук, неферментирани и без додаток на алкохол, со додаток или без додаток на шеќер или други средства за засладување:	75.000	75.000	кг	100

ЛИСТА
НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИ СО ПОТЕКЛО ОД ЗАЕДНИЦАТА ЗА УВОЗ
ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ПРВО ПОЛУГОДИЕ ОД 2019 ГОДИНА
(КОНЦЕСИИ ВО РАМКИ НА КВОТИ)

Анекс IV (в)

(наведено во Член 27(3) (в))

Тарифна ознака	Наименовање	Квота за период 01.01.- 31.03.2019 г.	Квота за период 01.04.- 30.06.2019 г.	Единица мерка	Применливи царини (% од МФН)
0203	Месо свинско, свежо, разладено или замрзнато:	200.000	0	кг	50
0203*	Месо свинско, свежо, разладено или замрзнато:	500.000	500.000	кг	70
0406**	Сирење и урда:	150.000	150.000	кг	70
0701 90***	Компир свеж или разладен; Друг:	25.000	25.000	кг	50

* Квотата за месо свинско, свежо, разладено или замрзнато со применлива царина од 70% од МФН ќе се користи по искористувањето на квотата за месо свинско, свежо, разладено или замрзнато со применлива царина од 50% од МФН

** Квотата за сирење и урда со применлива царина од 70% од МФН ќе се користи за 0406 40, а по искористување на безцаринските квоти за сирење и урда утврдени во Анекс IV (б) и за другите тарифни подброеви од тарифниот број 0406

*** Квотата за компир со применлива царина од 50% од МФН ќе се користи 0701 90 10 и 0701 90 50, а по искористување на безцаринската квота за компир утврдена во Анекс IV (б) и за 0701 90 90

ЛИСТА
НА РИБА И РИБИНИ ПРОИЗВОДИ СО ПОТЕКЛО ОД ЗАЕДНИЦАТА
ЗА УВОЗ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ПРВО ПОЛУГОДИЕ ОД 2019 ГОДИНА
(НУЛА- ЦАРИНСКА СТАПКА ВО РАМКИ НА КВОТИ)

Анекс V (в)

(наведено во Член 28(2))

Тарифна ознака	Наименовање	Квота за период 01.01.- 31.03.2019 г.	Квота за период 01.04.- 30.06.2019 г.	Единица мерка	Применливи царини за надминати количини (% од МФН)
0301 93 00 00	Жив крап (Cyprinus spp, Carassius spp, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp, Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp)	18.750	18.750	кг	70

ЛИСТА
НА ПРОИЗВОДИ СО ПОТЕКЛО ОД ЗАЕДНИЦАТА ЗА УВОЗ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
ВО ПРВО ПОЛУГОДИЕ ОД 2019 ГОДИНА (НУЛА- ЦАРИНСКА СТАПКА ВО РАМКИ НА КВОТИ)

Анекс III

Тарифна ознака	Наименование	Квота за период 01.01.- 31.03.2019 г.	Квота за период 01.04.- 30.06.2019 г.	Единица мерка	Применливи царини за надминати количини (% од МФН)
0403 10 0403 10 51 0403 10 53 0403 10 91 0403 10 93 0403 10 99 0403 90 0403 90 91 0403 90 93	Јогурт: Ароматизиран или со додадено овошје, јатчесто овошје или какао: Во прав, гранули или други цврсти форми, со содржина на млечна маснотија по маса: Што не надминува 1,5%; Што надминува 1,5%, но не надминува 27%; Друго, со содржина на млечна маснотија по маса: Што не надминува 3%; Што надминува 3%, но не надминува 6%; Што надминува 6% Друго: Ароматизиран или со додадено овошје, јатчесто овошје или какао: Друго, со содржина на млечна маснотија по маса: Што не надминува 3% Што надминува 3%, но не надминува 6%	92.500	92.500	кг	50
1517 10	Маргарин, исклучувајќи течен маргарин:	112.500	112.500	кг	100
1704 90	Производи од шеќер (вклучувајќи бела чоколада), без какао: Друго:	96.250	96.250	кг	50
1806*	Чоколада и други прехранбени производи што содржат какао:	287.500	287.500	кг	50
1902 **	Тестенини, варени или неварени или полнети (со месо или други материи) или поинаку приготвени како што се спагети, макарони, резанки, лазањи, њоки, равиоли, канелони, кускус, приготвен или неприготвен:	53.750	53.750	кг	50
1905	Леб, печива, колачи, бисквити и други пекарски производи, со додаток на какао или без додаток на какао; нафора, капсули за фармацевтска употреба, обланди, оризова хартија и слични производи:	358.750	358.750	кг	50

2102 10	Активен квасец	212.500	212.500	кг	100
2102 30 00	Приготвени прашоци за печива	8.750	8.750	кг	100
2103	Сосови и препарати на сосови; мешани мирудии и мешани мирудиски средства; брашно и гриз од синап и приготвен синап (сенф):	25.000	25.000	кг	100/0***
2104 10 00	Супи и чорби и препарати за тие производи	112.500	112.500	кг	50
2201	Вода, вклучувајќи природна или вештачка минерална вода и газирана вода, без додаток на шеќер или на други средства за засладување или ароматизација, мраз и снег	262.500	262.500	л	50
2202	Вода, вклучувајќи минерална вода и газирана вода, со додаток на шеќер или други средства за засладување или ароматизација, и други безалкохолни пијалаци, освен сокови од овошје или зеленчук што се распоредуваат во тар. број 2009	417.500	417.500	л	50
2402 20	Цигари што содржат тутун	25.000	25.000	1000п/ст	70

* Применлива царина за надминати количини согласно Анекс II за тарифен број 1806 10 е 0%

** Применлива царина за надминати количини согласно Анекс II за тарифен број 1902 20 10 е 0%, а за 1902 20 30 е МФН

*** Применлива царина за надминати количини како што е наведено во Анекс II

ЛИСТА
НА ЦАРИНСКИ СТАПКИ ЗА ПРОИЗВОДИ СО ПОТЕКЛО ОД ЗАЕДНИЦАТА ЗА УВОЗ
ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ПРВО ПОЛУГОДИЕ ОД 2019 ГОДИНА
(КОНЦЕСИЈА ВО РАМКИ НА КВОТИ)

Тарифна ознака	Наименование	Квота за период 01.01.- 31.03.2019 г.	Квота за период 01.04.- 30.06.2019 г.	Единица мерка	Применливи царини во %
2201*	Вода, вклучувајќи природна или вештачка минерална вода и газирана вода, без додаток на шеќер или на други средства за засладување или ароматизација, мраз и снег	37.500	37.500	л	12
2402 20*	Цигари што содржат тутун	67.500	67.500	1000п/ст	27

* Квотата за вода со применлива царина од 12% ќе се користи по искористување на безцаринската квота за вода утврдена во Анекс III

* * Квотата за цигари што содржат тутун со применлива царина од 27% ќе се користи по искористување на безцаринската квота за цигари што содржат тутун утврдена во Анекс III

ЛИСТА
НА ПРОИЗВОДИ СО ПОТЕКЛО ОД ЗАЕДНИЦАТА ЗА УВОЗ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
ВО ПРВО ПОЛУГОДИЕ ОД 2019 ГОДИНА ПО СПОГОДБАТА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА
ВЗАЕМНИ ТРГОВСКИ ПОВЛАСТИЦИ ЗА НЕКОИ ВИНА

Тарифна ознака	Наименување	Квота за период 01.01.- 31.03.2019 г.	Квота за период 01.04.- 30.06.2019 г.	Единица мерка	Применливи царини за надминати количини (% од МФН)
ex 2204 10 ex 2204 21	Квалитетни пенливи вина Вина од свежо грозје	435.000	435.000	л	100

ЛИСТА
НА СТОКИ НА ЦАРИНСКИ КВОТИ ПО ПОТЕКЛО ОД РЕПУБЛИКА ТУРЦИЈА КОИ СЕ УВЕЗУВААТ ВО
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ПРВО ПОЛУГОДИЕ ОД 2019 ГОДИНА

Анекс А кон Протокол 1

Тарифна ознака	Наименување	Квота за период 01.01.- 31.03.2019 г.	Квота за период 01.04.- 30.06.2019 г.	Единица мерка	Царинска стапка
0207	Месо и јастиви делови од живина од тарифен број 0105, свежи, разладени или замрзнати:	750.000	750.000	кг	0%
0713 40 00 90	Сушен мешункаст зеленчук, во зрно, лупен или нелупен или кршен: Лека: Друга	125.000	125.000	кг	0%
0802 22 00 00	Друго јачесто овошје во лушпа, свежо или сушено: Лешници (Coryles. spp.): Лупени	62.500	62.500	кг	0%
0805	Агруми, свежи или сушени:	2.000.000	2.000.000	кг	0%
0806 20	Грозје: Сушено:	62.500	62.500	кг	0%
1509 10 20 00 1509 10 80 00	Маслиново масло и негови фракции, пречистено или непречистено, но хемиски немодификувано: Од првото пресување: Ekstra virgin (ладно цедено) маслиново масло Друго	25.000	25.000	кг	0%
2005 70 00 00	Друг зеленчук приготвен или конзервиран на друг начин освен во оцет или оцетна киселина, незамрзнат, освен производите од тар.број 2006: Маслинки:	175.000	175.000	кг/нет еда	0%
2008	Овошје, јачесто овошје и други јастиви делови на растенија, поинаку приготвени или конзервирани со додавање или без додавање на шеќер или други средства за засладување или алкохол на друго место неспомнати или опфатени:	50.000	50.000	кг	0%

ЛИСТА
НА СТОКИ НА ЦАРИНСКИ КВОТИ ПО ПОТЕКЛО ОД УКРАИНА КОИ СЕ УВЕЗУВААТ
ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ПРВО ПОЛУТОДИЕ ОД 2019 ГОДИНА

(Анекс II на Протокол Б)

Тарифна ознака	Наименување	Квота за период 01.01.-31.03.2019 г.	Квота за период 01.04.-30.06.2019 г.	Единица мерка
0201	Месо говедско, свежо или разладено:	250.000	250.000	кг
0202	Месо говедско, замрзнато:			
0203 21	Месо свинско замрзнато:	75.000	75.000	кг
0203 22	Трупови и полутки:			
0203 29	Бутови, (шунки) плешки и парчиња од нив, со коски:			
0402	Друго:			
0402	Млеко и павлака, концентрирани или со додаден шеќер или други материи за засладување:	100.000	100.000	кг
1003 90 00 20	Јачмен добиточен	1.250.000	1.250.000	кг
1701 12*	Шеќер од шеќерна репка	3.750.000	3.750.000	кг
1704	Производи од шеќер (вклучувајќи бела чоколада), без какао:	25.000	25.000	кг
1806	Чоколади и други прехранбени производи што содржат какао:	25.000	25.000	кг
1905 31	Слатки бисквити:	12.500	12.500	кг
1905 32	Вафли и обланди:			
2007	Џемови, овошни желеа, мармалади, овошни пиреа и овошни пасти добиени со варење, со додавање или без додавање на шеќер или други средства за засладување:	25.000	25.000	кг
2201	Вода, вклучувајќи природна или вештачка минерална вода и газирана вода, без додаток на шеќер или други средства за засладување или амортизација; мраз и снег:	25.000	25.000	л

*Со Царинската тарифа од 2013 година царинската стапка е нула, меѓутоа промените не се верификувани од Мешовитиот комитет за спроведување на ДСТ поради што истите остануваат на листа

ЛИСТА
НА ТАРИФНИ КОНЦЕСИИ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИ ШТО ПОТЕКНУВААТ
ОД НОРВЕШКА ВО ПРВО ПОЛУТОДИЕ ОД 2019 ГОДИНА

Анекс 2

Тарифна ознака	Наименување	Квота за период 01.01.-31.03.2019 г.	Квота за период 01.04.-30.06.2019 г.	Единична мерка	Царинска стапка
0406	Сирење и урда:	12.500	12.500	кг	Слободно

ЛИСТА
НА ТАРИФНИ КОНЦЕСИИ ДАДЕНИ ОД РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА
ШВАЈЦАРСКАТА КОНФЕДЕРАЦИЈА ВО ПРВО ПОЛУГОДИЕ ОД 2019 ГОДИНА

АНЕКС II

Тарифна ознака	Наименување	Квота за период 01.01.-31.03.2019 г.	Квота за период 01.04.-30.06.2019 г.	Единична мерка	Преференцијална царинска стапка
0402	Млеко и павлака, концентрирани или со додаден шеќер или други материји за засладување:	12.500	12.500	кг	Слободно
0406 90 13 00	Emmentaler	12.500	12.500	кг	Слободно
0406 90 15 00	Gruyère, Sbrinz				
0406 90 17 00	Bergkäse, Appenzell				
0406 90 18 00	Fromage fribourgeois, Vacherin Mont d'Or i Tête de Moine				
0406 90 25 00	Tilsit				
ex 0406 90 69 00	Полутврдо и тврдо сирење од овчо или козјо млеко				
ex 0406 90 79 00	Paulin				

Бр. 11-6752/1
18 декември 2018 година
Скопје

Министер за економија,
Крешник Бектеши, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО

4480.

Врз основа на член 50, став (9) од Законот за квалитетот на земјоделските производи („Службен весник на Република Македонија“ број 140/10, 53/11, 55/12, 106/13, 116/15, 149/15, 193/15 и 39/16), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство донесе

П Р А В И Л Н И К ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИ- НОТ НА ОЗНАЧУВАЊЕ НА ЈАЈЦАТА НАМЕНЕТИ ЗА ПАЗАР И ЈАЈЦАТА НАМЕНЕТИ ЗА ИНКУБА- ЦИЈА, ОЗНАКИТЕ И УПОТРЕБАТА НА ОЗНАКИТЕ (*)

Член 1

Во Правилникот за начинот на означување на јајцата наменети за пазар и јајцата наменети за инкубација, ознаките и употребата на ознаките (*1) („Службен весник на Република Македонија“ број 35/11 и 85/13) по членот 2 се додава нов член 2-а кој гласи:

„Член 2-а

(1) Јајцата од слободно одгледувани кокошки треба да бидат произведувани во системи за производство кои ги задоволуваат барањата од член 21 од Правилникот за условите и начините на заштита на фармските животни (*2), како и:

1) кокошките имаат постојан дневен пристап до простор на отворено (отворен испуст). Одгледувачот може да го ограничи пристапот на кокошките во отворен испуст за одредено време од денот во согласност со вообичаената добра земјоделска пракса, вклучувајќи добра сточарска пракса. Во случај на временско ограничен пристап на кокошките до простор на отворено поради заштита на здравјето на јавноста или здравјето на животните, јајцата може да се продаваат како јајца од „слободно одгледувани кокошки“, без оглед на тоа ограничување, под услов пристапот на кокошките до отворено да не е ограничен за континуиран период од повеќе од 16 недели;

2) отворениот испуст до кој имаат пристап кокошките е претежно покриен со вегетација и не е употребуван за други намени освен за овоштарници, дрвореди и пасишта;

3) максималната густина на кокошки на отворен испуст не смее да биде поголема од 2 500 кокошки на хектар од земја која е на располагање на кокошките или една кокошка на 4m² во секое време. Меѓутоа во случаи каде е обезбедено најмалку 10m² по кокошка и се практикува ротација, па на кокошките им е даден пристап до целиот простор во текот на животот на јајцата, секој ограден дел (прегон) кој се користи за ротација треба да обезбеди најмалку 2.5 m² по кокошка и

4) отворениот испуст не смее да се протега во радиус поголем од 150 метри од најблискиот отвор на објектот. Меѓутоа е дозволено е продолжување на отворениот испуст до 350 метри од најблискиот отвор на објектот доколку се распоредени доволен број на засолништа како што е наведено во член 21 став (1) и став (4) точка 2. од Правилникот за условите и начините на заштита на фармските животни (*3) низ целиот отворен простор со најмалку четири засолништа по хектар.

(*) Со овој правилник се врши усогласување со Делегирачката Регулација на Советот (ЕУ) 2017/2168 од 20 септември 2017 година која ја надополнува Регулацијата (ЕК) број 589/2008 во однос на маркетинг стандардите за јајца од слободно одгледување каде пристапот на кокошките до слободни испуст е ограничен (CELEX број 32017R2167).

(2) Јајца од шталски одгледувани кокошки треба да бидат произведени во системи за производство кои ги задоволуваат најмалку барањата од член 21 од Правилникот за условите и начините на заштита на фармските животни.

(3) Јајцата од кафезно одгледувани кокошки треба да бидат произведени во системи на производство кои ги задоволуваат барем барањата од:

1) член 22 од Правилникот за условите и начините на заштита на фармските животни (*4) или

2) член 23 од Правилникот за условите и начините на заштита на фармските животни (*5).

(4) За одгледувалишта кои имаат помалку од 350 несилки или одгледуваат репродуктивни јајца може да се применат отстапувања од ставовите (1) и (2) од овој член во однос на обврските од член 21 став (1) точка 5. втора реченица, став (1) точка 6., став (2), став (3) точка 1. и став (4) точка 1. од Правилникот за условите и начините на заштита на фармските животни (*6).

Член 2

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 02-11005/3
22 ноември 2018 година
Скопје

Министер за земјоделство,
шумарство и водостопанство,
Љупчо Николовски, с.р.

(*1) Правилникот за начинот на означување на јајцата наменети за пазар и јајцата наменети за инкубација, ознаките и употребата на ознаките е усогласен со Регулацијата на комисијата (ЕУ) број 589/2008 за утврдување на деталните правила за спроведување на Регулацијата на Советот број 1234/2007 во однос на маркетинг стандардите за јајца (CELEX број 32008R0589);

(*2) Членот 21 од Правилникот за условите и начините на заштита на фармските животни е усогласен со членот 4 од Директивата на Советот 1999/74 од 19 јули 1999 која ги пропишува минималните стандарди за заштита на кокошките несилки (CELEX број 31999L0074);

(*3) Членот 21 став (1) и став (4) точка 2. од Правилникот за условите и начините на заштита на фармските животни е усогласен со членот 4 став (1) и став (3) точка (б) алинеја (ii) од Директивата на Советот 1999/74 од 19 јули 1999 која ги пропишува минималните стандарди за заштита на кокошките несилки (CELEX број 31999L0074);

(*4) Членот 22 од Правилникот за условите и начините на заштита на фармските животни е усогласен со членот 5 од Директивата на Советот 1999/74 од 19 јули 1999 која ги пропишува минималните стандарди за заштита на кокошките несилки (CELEX број 31999L0074);

(*5) Членот 23 од Правилникот за условите и начините на заштита на фармските животни е усогласен со членот 6 од Директивата на Советот 1999/74 од 19 јули 1999 која ги пропишува минималните стандарди за заштита на кокошките несилки (CELEX број 31999L0074) и

(*6) Членот 21 став (1) точка 5. втора реченица, став (1) точка 6., став (2), став (3) точка 1. и став (4) точка 1. од Правилникот за условите и начините на заштита на фармските животни е усогласен со втората реченица од став (1) точка (г), став (1) точка (г), став (2), став (3) точка (а) алинеја (i) и став (3) точка (б) алинеја (i) од членот 4 од Директивата на Советот 1999/74 од 19 јули 1999 која ги пропишува минималните стандарди за заштита на кокошките несилки (CELEX број 31999L0074).

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ

4481.

Врз основа на член 383, став (1), точка 2) од Законот за трговски друштва на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија” бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14, 88/15, 192/15, 6/16, 30/16, 61/16, 64/18, 120/18, 195/18 и 225/18), Министерството за транспорт и врски, во својство на Собрание на Операторот на електропреносниот систем на Македонија, Акционерско друштво за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем, во државна сопственост Скопје (скратено АД МЕПСО – Скопје), на седницата, одржана на 21.12.2018 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА СМЕТКА НА ОПЕРАТОРОТ НА ЕЛЕКТРОПРЕНОСНИОТ СИСТЕМ НА МАКЕДОНИЈА, АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ПРЕНОС НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА И УПРАВУВАЊЕ СО ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИОТ СИСТЕМ, ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ ЗА 2017 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се одобрува Годишната сметка на Операторот на електропреносниот систем на Македонија, Акционерско друштво за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем, во државна сопственост Скопје за 2017 година, усвоена од Управниот одбор на ова Акционерско друштво, со Одлука УО бр.02-1576/2-21 од 28.02.2018 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 0201-13029/1
24 декември 2018 година
Скопје

Министер
за транспорт и врски,
Горан Сугарески, с.р.

4482.

Врз основа на член 383, став (1), точка 2) од Законот за трговски друштва на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија” бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14, 88/15, 192/15, 6/16, 30/16, 61/16, 64/18, 120/18, 195/18 и 225/18), Министерството за транспорт и врски, во својство на Собрание на Операторот на електропреносниот систем на Македонија, Акционерско друштво за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем, во државна сопственост Скопје (скратено АД МЕПСО – Скопје), на седницата, одржана на 21.12.2018 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ГОДИШНИОТ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ОПЕРАТОРОТ НА ЕЛЕКТРОПРЕНОСНИОТ СИСТЕМ НА МАКЕДОНИЈА, АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ПРЕНОС НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА И УПРАВУВАЊЕ СО ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИОТ СИСТЕМ, ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ ЗА 2017 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се одобрува Годишниот финансискиот извештај за работењето на Операторот на електропреносниот систем на Македонија, Акционерско друштво за пренос на електрична енергија и управување

со електроенергетскиот систем, во државна сопственост Скопје за 2017 година, усвоен од Управниот одбор на ова Акционерско друштво, со Одлука УО бр.02-1576/3 од 28.02.2018 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 0201-13030/1
24 декември 2018 година
Скопје

Министер
за транспорт и врски,
Горан Сугарески, с.р.

4483.

Врз основа на член 383, став (1), точка 2) од Законот за трговски друштва на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија” бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14, 88/15, 192/15, 6/16, 30/16, 61/16, 64/18, 120/18, 195/18 и 225/18), Министерството за транспорт и врски, во својство на Собрание на Операторот на електропреносниот систем на Македонија, Акционерско друштво за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем, во државна сопственост Скопје (скратено АД МЕПСО – Скопје), на седницата, одржана на 21.12.2018 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ГОДИШНИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ОПЕРАТОРОТ НА ЕЛЕКТРОПРЕНОСНИОТ СИСТЕМ НА МАКЕДОНИЈА, АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ПРЕНОС НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА И УПРАВУВАЊЕ СО ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИОТ СИСТЕМ, ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ ЗА 2017 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се одобрува Годишниот извештај за работењето на Операторот на електропреносниот систем на Македонија, Акционерско друштво за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем, во државна сопственост Скопје за 2017 година, усвоен од Управниот одбор на ова Акционерско друштво, со Одлука УО бр.02-1125/5 од 06.02.2018 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 0201-13031/1
24 декември 2018 година
Скопје

Министер
за транспорт и врски,
Горан Сугарески, с.р.

4484.

Врз основа на член 383, став (1), точка 2) и член 506 од Законот за трговски друштва на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија” бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14, 88/15, 192/15, 6/16, 30/16, 61/16, 64/18, 120/18, 195/18 и 225/18), Министерството за транспорт и врски, во својство на Собрание на Операторот на електропреносниот систем на Македонија, Акционерско друштво за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем, во државна сопственост Скопје (скратено АД МЕПСО – Скопје), на седницата, одржана на 21.12.2018 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА КОНСОЛИДИРАНАТА ГОДИШНА СМЕТКА НА ОПЕРАТОРОТ НА ЕЛЕКТРОПРЕНОСНИОТ СИСТЕМ НА МАКЕДОНИЈА, АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ПРЕНОС НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА И УПРАВУВАЊЕ СО ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИОТ СИСТЕМ, ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ ЗА 2017 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се одобрува Консолидираната годишна сметка на Операторот на електропреносниот систем на Македонија, Акционерско друштво за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем, во државна сопственост Скопје за 2017 година, усвоена од Управниот одбор на ова Акционерско друштво, со Одлука УО бр.02-1861/5 од 14.03.2018 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 0201-13032/1
24 декември 2018 година
Скопје

Министер
за транспорт и врски,
Горан Сугарески, с.р.

4485.

Врз основа на член 383, став (1), точка 2) и член 506 од Законот за трговски друштва на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија” бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14, 88/15, 192/15, 6/16, 30/16, 61/16, 64/18, 120/18, 195/18 и 225/18), Министерството за транспорт и врски, во својство на Собрание на Операторот на електропреносниот систем на Македонија, Акционерско друштво за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем, во државна сопственост Скопје (скратено АД МЕПСО – Скопје), на седницата, одржана на 21.12.2018 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА КОНСОЛИДИРАНИОТ ГОДИШЕН ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ОПЕРАТОРОТ НА ЕЛЕКТРОПРЕНОСНИОТ СИСТЕМ НА МАКЕДОНИЈА, АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ПРЕНОС НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА И УПРАВУВАЊЕ СО ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИОТ СИСТЕМ, ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ ЗА 2017 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се одобрува Консолидираниот Годишен финансиски извештај за работењето на Операторот на електропреносниот систем на Македонија, Акционерско друштво за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем, во државна сопственост Скопје за 2017 година, усвоен од Управниот одбор на ова Акционерско друштво, со Одлука УО бр.02-1861/6 од 14.03.2018 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 0201-13033/1
24 декември 2018 година
Скопје

Министер
за транспорт и врски,
Горан Сугарески, с.р.

4486.

Врз основа на член 383, став (1), точка 4) од Законот за трговски друштва на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија” бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14, 88/15, 192/15, 6/16, 30/16, 61/16, 64/18, 120/18, 195/18 и 225/18), Министерството за транспорт и врски, во својство на Собрание на Операторот на електропреносниот систем на Македонија, Акционерско друштво за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем, во државна сопственост Скопје (скратено АД МЕПСО – Скопје), на ден 24.12.2018 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТЕЊЕТО НА ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ОПЕРАТОРОТ НА ЕЛЕКТРОПРЕНОСНИОТ СИСТЕМ НА МАКЕДОНИЈА, АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ПРЕНОС НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА И УПРАВУВАЊЕ СО ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИОТ СИСТЕМ, ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ ЗА 2017 ГОДИНА

Член 1

Не се одобрува работењето на член на Управниот одбор на Операторот на електропреносниот систем на Македонија, Акционерско друштво за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем, во државна сопственост Скопје во 2017 година, за периодот од 01.01.2017 година до 05.08.2017 година, и тоа: Ненад Јовановски - претседател на Управен одбор.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 0201-13034/1
24 декември 2018 година
Скопје

Министер
за транспорт и врски,
Горан Сугарески, с.р.

4487.

Врз основа на член 383, став (1), точка 4) од Законот за трговски друштва на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија” бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14, 88/15, 192/15, 6/16, 30/16, 61/16, 64/18, 120/18, 195/18 и 225/18), Министерството за транспорт и врски, во својство на Собрание на Операторот на електропреносниот систем на Македонија, Акционерско друштво за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем, во државна сопственост Скопје (скратено АД МЕПСО – Скопје), на ден 24.12.2018 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТЕЊЕТО НА ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ОПЕРАТОРОТ НА ЕЛЕКТРОПРЕНОСНИОТ СИСТЕМ НА МАКЕДОНИЈА, АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ПРЕНОС НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА И УПРАВУВАЊЕ СО ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИОТ СИСТЕМ, ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ ЗА 2017 ГОДИНА

Член 1

Не се одобрува работењето на член на Управниот одбор на Операторот на електропреносниот систем на Македонија, Акционерско друштво за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот

систем, во државна сопственост Скопје во 2017 година, за периодот од 01.01.2017 година до 05.08.2017 година, и тоа: Елизабета Гиовска - член на Управен одбор.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 0201-13035/1
24 декември 2018 година
Скопје

Министер
за транспорт и врски,
Горан Сугарески, с.р.

4488.

Врз основа на член 383, став (1), точка 4) од Законот за трговски друштва на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија” бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14, 88/15, 192/15, 6/16, 30/16, 61/16, 64/18, 120/18, 195/18 и 225/18), Министерството за транспорт и врски, во својство на Собрание на Операторот на електропреносниот систем на Македонија, Акционерско друштво за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем, во државна сопственост Скопје (скратено АД МЕПСО – Скопје), на ден 24.12.2018 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТЕЊЕТО НА ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ОПЕРАТОРОТ НА ЕЛЕКТРОПРЕНОСНИОТ СИСТЕМ НА МАКЕДОНИЈА, АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ПРЕНОС НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА И УПРАВУВАЊЕ СО ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИОТ СИСТЕМ, ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ ЗА 2017 ГОДИНА

Член 1

Не се одобрува работењето на член на Управниот одбор на Операторот на електропреносниот систем на Македонија, Акционерско друштво за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем, во државна сопственост Скопје во 2017 година, за периодот од 01.01.2017 година до 05.08.2017 година, и тоа: Ацо Ристески - член на Управен одбор.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 0201-13036/1
24 декември 2018 година
Скопје

Министер
за транспорт и врски,
Горан Сугарески, с.р.

4489.

Врз основа на член 383, став (1), точка 4) од Законот за трговски друштва на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија” бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14, 88/15, 192/15, 6/16, 30/16, 61/16, 64/18, 120/18, 195/18 и 225/18), Министерството за транспорт и врски, во својство на Собрание на Операторот на електропреносниот систем на Македонија, Акционерско друштво за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем, во државна сопственост Скопје (скратено АД МЕПСО – Скопје), на ден 24.12.2018 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТЕЊЕТО НА ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ОПЕРАТОРОТ НА ЕЛЕКТРОПРЕНОСНИОТ СИСТЕМ НА МАКЕДОНИЈА, АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ПРЕНОС НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА И УПРАВУВАЊЕ СО ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИОТ СИСТЕМ, ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ ЗА 2017 ГОДИНА

Член 1

Не се одобрува работењето на член на Управниот одбор на Операторот на електропреносниот систем на Македонија, Акционерско друштво за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем, во државна сопственост Скопје во 2017 година, за периодот од 01.01.2017 година до 05.08.2017 година, и тоа: Кирил Ачкоски - член на Управен одбор.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 0201-13037/1
24 декември 2018 година
Скопје

Министер
за транспорт и врски,
Горан Сугарески, с.р.

4490.

Врз основа на член 383, став (1), точка 4) од Законот за трговски друштва на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија” бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14, 88/15, 192/15, 6/16, 30/16, 61/16, 64/18, 120/18, 195/18 и 225/18), Министерството за транспорт и врски, во својство на Собрание на Операторот на електропреносниот систем на Македонија, Акционерско друштво за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем, во државна сопственост Скопје (скратено АД МЕПСО – Скопје), на ден 24.12.2018 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТЕЊЕТО НА ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ОПЕРАТОРОТ НА ЕЛЕКТРОПРЕНОСНИОТ СИСТЕМ НА МАКЕДОНИЈА, АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ПРЕНОС НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА И УПРАВУВАЊЕ СО ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИОТ СИСТЕМ, ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ ЗА 2017 ГОДИНА

Член 1

Не се одобрува работењето на член на Управниот одбор на Операторот на електропреносниот систем на Македонија, Акционерско друштво за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем, во државна сопственост Скопје во 2017 година, за периодот од 01.01.2017 година до 05.08.2017 година, и тоа: Ненад Крстевски - член на Управен одбор.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 0201-13038/1
24 декември 2018 година
Скопје

Министер
за транспорт и врски,
Горан Сугарески, с.р.

4491.

Врз основа на член 383, став (1), точка 4) од Законот за трговски друштва на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија” бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14, 88/15, 192/15, 6/16, 30/16, 61/16, 64/18, 120/18, 195/18 и 225/18), Министерството за транспорт и врски, во својство на Собрание на Операторот на електропреносниот систем на Македонија, Акционерско друштво за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем, во државна сопственост Скопје (скратено АД МЕПСО – Скопје), на ден 24.12.2018 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТЕЊЕТО НА ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ОПЕРАТОРОТ НА ЕЛЕКТРОПРЕНОСНИОТ СИСТЕМ НА МАКЕДОНИЈА, АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ПРЕНОС НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА И УПРАВУВАЊЕ СО ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИОТ СИСТЕМ, ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ ЗА 2017 ГОДИНА

Член 1

Не се одобрува работењето на член на Управниот одбор на Операторот на електропреносниот систем на Македонија, Акционерско друштво за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем, во државна сопственост Скопје во 2017 година, за периодот од 01.01.2017 година до 05.08.2017 година, и тоа: Сашо Т. Василевски - член на Управен одбор.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 0201-13039/1
24 декември 2018 година
Скопје

Министер
за транспорт и врски,
Горан Сугарески, с.р.

4492.

Врз основа на член 383, став (1), точка 4) од Законот за трговски друштва на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија” бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14, 88/15, 192/15, 6/16, 30/16, 61/16, 64/18, 120/18, 195/18 и 225/18), Министерството за транспорт и врски, во својство на Собрание на Операторот на електропреносниот систем на Македонија, Акционерско друштво за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем, во државна сопственост Скопје (скратено АД МЕПСО – Скопје), на ден 24.12.2018 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТЕЊЕТО НА ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ОПЕРАТОРОТ НА ЕЛЕКТРОПРЕНОСНИОТ СИСТЕМ НА МАКЕДОНИЈА, АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ПРЕНОС НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА И УПРАВУВАЊЕ СО ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИОТ СИСТЕМ, ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ ЗА 2017 ГОДИНА

Член 1

Се одобрува работењето на член на Управниот одбор на Операторот на електропреносниот систем на Македонија, Акционерско друштво за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем, во државна сопственост Скопје во 2017 година,

за периодот од 05.08.2017 година до 31.12.2017 година, и тоа: Сашо Василевски - претседател на Управен одбор.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 0201-13040/1
24 декември 2018 година
Скопје

Министер
за транспорт и врски,
Горан Сугарески, с.р.

4493.

Врз основа на член 383, став (1), точка 4) од Законот за трговски друштва на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија” бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14, 88/15, 192/15, 6/16, 30/16, 61/16, 64/18, 120/18, 195/18 и 225/18), Министерството за транспорт и врски, во својство на Собрание на Операторот на електропреносниот систем на Македонија, Акционерско друштво за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем, во државна сопственост Скопје (скратено АД МЕПСО – Скопје), на ден 24.12.2018 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТЕЊЕТО НА ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ОПЕРАТОРОТ НА ЕЛЕКТРОПРЕНОСНИОТ СИСТЕМ НА МАКЕДОНИЈА, АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ПРЕНОС НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА И УПРАВУВАЊЕ СО ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИОТ СИСТЕМ, ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ ЗА 2017 ГОДИНА

Член 1

Се одобрува работењето на член на Управниот одбор на Операторот на електропреносниот систем на Македонија, Акционерско друштво за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем, во државна сопственост Скопје во 2017 година, за периодот од 05.08.2017 година до 31.12.2017 година, и тоа: Сашо Стефановски - член на Управен одбор.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 0201-13041/1
24 декември 2018 година
Скопје

Министер
за транспорт и врски,
Горан Сугарески, с.р.

4494.

Врз основа на член 383, став (1), точка 4) од Законот за трговски друштва на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија” бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14, 88/15, 192/15, 6/16, 30/16, 61/16, 64/18, 120/18, 195/18 и 225/18), Министерството за транспорт и врски, во својство на Собрание на Операторот на електропреносниот систем на Македонија, Акционерско друштво за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем, во државна сопственост Скопје (скратено АД МЕПСО – Скопје), на ден 24.12.2018 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТЕЊЕТО НА ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ОПЕРАТОРОТ НА ЕЛЕКТРОПРЕНОСНИОТ СИСТЕМ НА МАКЕДОНИЈА, АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ПРЕНОС НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА И УПРАВУВАЊЕ СО ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИОТ СИСТЕМ, ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ ЗА 2017 ГОДИНА

Член 1

Се одобрува работењето на член на Управниот одбор на Операторот на електропреносниот систем на Македонија, Акционерско друштво за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем, во државна сопственост Скопје во 2017 година, за периодот од 05.08.2017 година до 31.12.2017 година, и тоа: Ненад Крстевски - член на Управен одбор.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 0201-13042/1
24 декември 2018 година
Скопје

Министер
за транспорт и врски,
Горан Сугарески, с.р.

4495.

Врз основа на член 383, став (1), точка 4) од Законот за трговски друштва на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија” бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14, 88/15, 192/15, 6/16, 30/16, 61/16, 64/18, 120/18, 195/18 и 225/18), Министерството за транспорт и врски, во својство на Собрание на Операторот на електропреносниот систем на Македонија, Акционерско друштво за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем, во државна сопственост Скопје (скратено АД МЕПСО – Скопје), на ден 24.12.2018 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТЕЊЕТО НА ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ОПЕРАТОРОТ НА ЕЛЕКТРОПРЕНОСНИОТ СИСТЕМ НА МАКЕДОНИЈА, АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ПРЕНОС НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА И УПРАВУВАЊЕ СО ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИОТ СИСТЕМ, ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ ЗА 2017 ГОДИНА

Член 1

Се одобрува работењето на член на Управниот одбор на Операторот на електропреносниот систем на Македонија, Акционерско друштво за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем, во државна сопственост Скопје во 2017 година, за периодот од 14.12.2017 година до 31.12.2017 година, и тоа: Магдалена Чижбаноска-Вангелов - член на Управен одбор.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 0201-13043/1
24 декември 2018 година
Скопје

Министер
за транспорт и врски,
Горан Сугарески, с.р.

4496.

Врз основа на член 383, став (1), точка 4) од Законот за трговски друштва на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија” бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14, 88/15, 192/15, 6/16, 30/16, 61/16, 64/18, 120/18, 195/18 и 225/18), Министерството за транспорт и врски, во својство на Собрание на Операторот на електропреносниот систем на Македонија, Акционерско друштво за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем, во државна сопственост Скопје (скратено АД МЕПСО – Скопје), на ден 24.12.2018 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТЕЊЕТО НА ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ОПЕРАТОРОТ НА ЕЛЕКТРОПРЕНОСНИОТ СИСТЕМ НА МАКЕДОНИЈА, АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ПРЕНОС НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА И УПРАВУВАЊЕ СО ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИОТ СИСТЕМ, ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ ЗА 2017 ГОДИНА

Член 1

Се одобрува работењето на член на Управниот одбор на Операторот на електропреносниот систем на Македонија, Акционерско друштво за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем, во државна сопственост Скопје во 2017 година, за периодот од 05.08.2017 година до 31.12.2017 година, и тоа: Борко Алексоски - член на Управен одбор.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 0201-13044/1
24 декември 2018 година
Скопје

Министер
за транспорт и врски,
Горан Сугарески, с.р.

4497.

Врз основа на член 383, став (1), точка 4) од Законот за трговски друштва на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија” бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14, 88/15, 192/15, 6/16, 30/16, 61/16, 64/18, 120/18, 195/18 и 225/18), Министерството за транспорт и врски, во својство на Собрание на Операторот на електропреносниот систем на Македонија, Акционерско друштво за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем, во државна сопственост Скопје (скратено АД МЕПСО – Скопје), на ден 24.12.2018 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТЕЊЕТО НА ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ОПЕРАТОРОТ НА ЕЛЕКТРОПРЕНОСНИОТ СИСТЕМ НА МАКЕДОНИЈА, АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ПРЕНОС НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА И УПРАВУВАЊЕ СО ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИОТ СИСТЕМ, ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ ЗА 2017 ГОДИНА

Член 1

Се одобрува работењето на член на Управниот одбор на Операторот на електропреносниот систем на Македонија, Акционерско друштво за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот

систем, во државна сопственост Скопје во 2017 година, за периодот од 05.08.2017 година до 31.12.2017 година, и тоа: Симон Шутиноски - член на Управен одбор.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.0201-13045/1
24 декември 2018 година
Скопје

Министер за транспорт
и врски,
Горан Сугарески, с.р.

4498.

Врз основа на член 383, став (1), точка 4) од Законот за трговски друштва на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија” бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14, 88/15, 192/15, 6/16, 30/16, 61/16, 64/18, 120/18, 195/18 и 225/18), Министерството за транспорт и врски, во својство на Собрание на Операторот на електропреносниот систем на Македонија, Акционерско друштво за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем, во државна сопственост Скопје (скратено АД МЕПСО – Скопје), на ден 24.12.2018 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТЕЊЕТО НА ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ОПЕРАТОРОТ НА ЕЛЕКТРОПРЕНОСНИОТ СИСТЕМ НА МАКЕДОНИЈА, АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ПРЕНОС НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА И УПРАВУВАЊЕ СО ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИОТ СИСТЕМ, ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ ЗА 2017 ГОДИНА

Член 1

Се одобрува работењето на член на Управниот одбор на Операторот на електропреносниот систем на Македонија, Акционерско друштво за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем, во државна сопственост Скопје во 2017 година, за периодот од 05.08.2017 година до 31.12.2017 година, и тоа: Томи Божиновски - член на Управен одбор.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.0201-13046/1
24 декември 2018 година
Скопје

Министер за транспорт
и врски,
Горан Сугарески, с.р.

4499.

Врз основа на член 383, став (1), точка 4) од Законот за трговски друштва на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија” бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14, 88/15, 192/15, 6/16, 30/16, 61/16, 64/18, 120/18, 195/18 и 225/18), Министерството за транспорт и врски, во својство на Собрание на Операторот на електропреносниот систем на Македонија, Акционерско друштво за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем, во државна сопственост Скопје (скратено АД МЕПСО – Скопје), на ден 24.12.2018 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТЕЊЕТО НА ЧЛЕН НА НАДЗОРНИОТ ОДБОР НА ОПЕРАТОРОТ НА ЕЛЕКТРОПРЕНОСНИОТ СИСТЕМ НА МАКЕДОНИЈА, АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ПРЕНОС НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА И УПРАВУВАЊЕ СО ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИОТ СИСТЕМ, ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ ЗА 2017 ГОДИНА

Член 1

Не се одобрува работењето на член на Надзорниот одбор на Операторот на електропреносниот систем на Македонија, Акционерско друштво за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем, во државна сопственост Скопје во 2017 година, за периодот од 01.01.2017 до 11.07.2017 година и тоа: Саша Грујевски – Претседател на Надзорен одбор.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.0201-13047/1
24 декември 2018 година
Скопје

Министер за транспорт
и врски,
Горан Сугарески, с.р.

4500.

Врз основа на член 383, став (1), точка 4) од Законот за трговски друштва на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија” бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14, 88/15, 192/15, 6/16, 30/16, 61/16, 64/18, 120/18, 195/18 и 225/18), Министерството за транспорт и врски, во својство на Собрание на Операторот на електропреносниот систем на Македонија, Акционерско друштво за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем, во државна сопственост Скопје (скратено АД МЕПСО – Скопје), на ден 24.12.2018 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТЕЊЕТО НА ЧЛЕН НА НАДЗОРНИОТ ОДБОР НА ОПЕРАТОРОТ НА ЕЛЕКТРОПРЕНОСНИОТ СИСТЕМ НА МАКЕДОНИЈА, АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ПРЕНОС НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА И УПРАВУВАЊЕ СО ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИОТ СИСТЕМ, ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ ЗА 2017 ГОДИНА

Член 1

Не се одобрува работењето на член на Надзорниот одбор на Операторот на електропреносниот систем на Македонија, Акционерско друштво за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем, во државна сопственост Скопје во 2017 година, за периодот од 01.01.2017 до 11.07.2017 година, и тоа: Мирко Тодоровски – член на Надзорен одбор.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.0201-13048/1
24 декември 2018 година
Скопје

Министер за транспорт
и врски,
Горан Сугарески, с.р.

4501.

Врз основа на член 383, став (1), точка 4) од Законот за трговски друштва на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија” бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14, 88/15, 192/15, 6/16, 30/16, 61/16, 64/18, 120/18, 195/18 и 225/18), Министерството за транспорт и врски, во својство на Собрание на Операторот на електропреносниот систем на Македонија, Акционерско друштво за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем, во државна сопственост Скопје (скратено АД МЕПСО – Скопје), на ден 24.12.2018 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТЕЊЕТО НА ЧЛЕН НА НАДЗОРНИОТ ОДБОР НА ОПЕРАТОРОТ НА ЕЛЕКТРОПРЕНОСНИОТ СИСТЕМ НА МАКЕДОНИЈА, АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ПРЕНОС НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА И УПРАВУВАЊЕ СО ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИОТ СИСТЕМ, ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ ЗА 2017 ГОДИНА

Член 1

Не се одобрува работењето на член на Надзорниот одбор на Операторот на електропреносниот систем на Македонија, Акционерско друштво за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем, во државна сопственост Скопје во 2017 година, за периодот од 01.01.2017 до 11.07.2017 година, и тоа: Спиро Мавровски – член на Надзорен одбор.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.0201-13049/1
24 декември 2018 година
Скопје

Министер за транспорт
и врски,
Горан Сугарески, с.р.

4502.

Врз основа на член 383, став (1), точка 4) од Законот за трговски друштва на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија” бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14, 88/15, 192/15, 6/16, 30/16, 61/16, 64/18, 120/18, 195/18 и 225/18), Министерството за транспорт и врски, во својство на Собрание на Операторот на електропреносниот систем на Македонија, Акционерско друштво за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем, во државна сопственост Скопје (скратено АД МЕПСО – Скопје), на ден 24.12.2018 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТЕЊЕТО НА ЧЛЕН НА НАДЗОРНИОТ ОДБОР НА ОПЕРАТОРОТ НА ЕЛЕКТРОПРЕНОСНИОТ СИСТЕМ НА МАКЕДОНИЈА, АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ПРЕНОС НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА И УПРАВУВАЊЕ СО ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИОТ СИСТЕМ, ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ ЗА 2017 ГОДИНА

Член 1

Не се одобрува работењето на член на Надзорниот одбор на Операторот на електропреносниот систем на Македонија, Акционерско друштво за пренос на елек-

трична енергија и управување со електроенергетскиот систем, во државна сопственост Скопје во 2017 година, за периодот од 1.1.2017 до 11.7.2017 година, и тоа: Игор Лазарев – член на Надзорен одбор.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 0201-13050/1
24 декември 2018 година
Скопје

Министер
за транспорт и врски
Горан Сугарески, с.р.

4503.

Врз основа на член 383, став (1), точка 4) од Законот за трговски друштва на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија” бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14, 88/15, 192/15, 6/16, 30/16, 61/16, 64/18, 120/18, 195/18 и 225/18), Министерството за транспорт и врски, во својство на Собрание на Операторот на електропреносниот систем на Македонија, Акционерско друштво за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем, во државна сопственост Скопје (скратено АД МЕПСО – Скопје), на ден 24.12.2018 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТЕЊЕТО НА ЧЛЕН НА НАДЗОРНИОТ ОДБОР НА ОПЕРАТОРОТ НА ЕЛЕКТРОПРЕНОСНИОТ СИСТЕМ НА МАКЕДОНИЈА, АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ПРЕНОС НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА И УПРАВУВАЊЕ СО ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИОТ СИСТЕМ, ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ ЗА 2017 ГОДИНА

Член 1

Не се одобрува работењето на член на Надзорниот одбор на Операторот на електропреносниот систем на Македонија, Акционерско друштво за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем, во државна сопственост Скопје во 2017 година, за периодот од 1.1.2017 до 11.7.2017 година, и тоа: Асан Јакупи – член на Надзорен одбор.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 0201-13051/1
24 декември 2018 година
Скопје

Министер
за транспорт и врски
Горан Сугарески, с.р.

4504.

Врз основа на член 383, став (1), точка 4) од Законот за трговски друштва на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија” бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14, 88/15, 192/15, 6/16, 30/16, 61/16, 64/18, 120/18, 195/18 и 225/18), Министерството за транспорт и врски, во својство на Собрание на Операторот на електропреносниот систем на Македонија, Акционерско друштво за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем, во државна сопственост Скопје (скратено АД МЕПСО – Скопје), на ден 24.12.2018 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТЕЊЕТО НА ЧЛЕН НА НАДЗОРНИОТ ОДБОР НА ОПЕРАТОРОТ НА ЕЛЕКТРОПРЕНОСНИОТ СИСТЕМ НА МАКЕДОНИЈА, АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ПРЕНОС НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА И УПРАВУВАЊЕ СО ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИОТ СИСТЕМ, ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ ЗА 2017 ГОДИНА

Член 1

Не се одобрува работењето на член на Надзорниот одбор на Операторот на електропреносниот систем на Македонија, Акционерско друштво за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем, во државна сопственост Скопје во 2017 година, за периодот од 1.1.2017 до 11.07.2017 година, и тоа: Сашо Павловски – член на Надзорен одбор.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 0201-13053/1
24 декември 2018 година
Скопје

Министер
за транспорт и врски
Горан Сугарески, с.р.

4505.

Врз основа на член 383, став (1), точка 4) од Законот за трговски друштва на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија” бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14, 88/15, 192/15, 6/16, 30/16, 61/16, 64/18, 120/18, 195/18 и 225/18), Министерството за транспорт и врски, во својство на Собрание на Операторот на електропреносниот систем на Македонија, Акционерско друштво за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем, во државна сопственост Скопје (скратено АД МЕПСО – Скопје), на ден 24.12.2018 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТЕЊЕТО НА ЧЛЕН НА НАДЗОРНИОТ ОДБОР НА ОПЕРАТОРОТ НА ЕЛЕКТРОПРЕНОСНИОТ СИСТЕМ НА МАКЕДОНИЈА, АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ПРЕНОС НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА И УПРАВУВАЊЕ СО ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИОТ СИСТЕМ, ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ ЗА 2017 ГОДИНА

Член 1

Се одобрува работењето на член на Надзорниот одбор на Операторот на електропреносниот систем на Македонија, Акционерско друштво за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем, во државна сопственост Скопје во 2017 година, за периодот од 5.8.2017 до 31.12.2017 година, и тоа: Ева Шуклева – претседател на Надзорен одбор.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 0201-13054/1
24 декември 2018 година
Скопје

Министер
за транспорт и врски
Горан Сугарески, с.р.

4506.

Врз основа на член 383, став (1), точка 4) од Законот за трговски друштва на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија” бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14, 88/15, 192/15, 6/16, 30/16, 61/16, 64/18, 120/18, 195/18 и 225/18), Министерството за транспорт и врски, во својство на Собрание на Операторот на електропреносниот систем на Македонија, Акционерско друштво за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем, во државна сопственост Скопје (скратено АД МЕПСО – Скопје), на ден 24.12.2018 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТЕЊЕТО НА ЧЛЕН НА НАДЗОРНИОТ ОДБОР НА ОПЕРАТОРОТ НА ЕЛЕКТРОПРЕНОСНИОТ СИСТЕМ НА МАКЕДОНИЈА, АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ПРЕНОС НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА И УПРАВУВАЊЕ СО ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИОТ СИСТЕМ, ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ ЗА 2017 ГОДИНА

Член 1

Се одобрува работењето на член на Надзорниот одбор на Операторот на електропреносниот систем на Македонија, Акционерско друштво за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем, во државна сопственост Скопје во 2017 година, за периодот од 5.8.2017 до 31.12.2017 година, и тоа: Снежана Чундева-Петреска – член на Надзорен одбор.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 0201-13055/1
24 декември 2018 година
Скопје

Министер
за транспорт и врски
Горан Сугарески, с.р.

4507.

Врз основа на член 383, став (1), точка 4) од Законот за трговски друштва на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија” бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14, 88/15, 192/15, 6/16, 30/16, 61/16, 64/18, 120/18, 195/18 и 225/18), Министерството за транспорт и врски, во својство на Собрание на Операторот на електропреносниот систем на Македонија, Акционерско друштво за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем, во државна сопственост Скопје (скратено АД МЕПСО – Скопје), на ден 24.12.2018 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТЕЊЕТО НА ЧЛЕН НА НАДЗОРНИОТ ОДБОР НА ОПЕРАТОРОТ НА ЕЛЕКТРОПРЕНОСНИОТ СИСТЕМ НА МАКЕДОНИЈА, АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ПРЕНОС НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА И УПРАВУВАЊЕ СО ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИОТ СИСТЕМ, ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ ЗА 2017 ГОДИНА

Член 1

Се одобрува работењето на член на Надзорниот одбор на Операторот на електропреносниот систем на Македонија, Акционерско друштво за пренос на елек-

трична енергија и управување со електроенергетскиот систем, во државна сопственост Скопје во 2017 година, за периодот од 5.8.2017 до 31.12.2017 година, и тоа: Трајче Черепналковски – член на Надзорен одбор.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 0201-13056/1
24 декември 2018 година
Скопје

Министер
за транспорт и врски
Горан Сугарески, с.р.

4508.

Врз основа на член 383, став (1), точка 4) од Законот за трговски друштва на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14, 88/15, 192/15, 6/16, 30/16, 61/16, 64/18, 120/18, 195/18 и 225/18), Министерството за транспорт и врски, во својство на Собрание на Операторот на електропреносниот систем на Македонија, Акционерско друштво за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем, во државна сопственост Скопје (скратено АД МЕПСО – Скопје), на ден 24.12.2018 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТЕЊЕТО НА ЧЛЕН НА НАДЗОРНИОТ ОДБОР НА ОПЕРАТОРОТ НА ЕЛЕКТРОПРЕНОСНИОТ СИСТЕМ НА МАКЕДОНИЈА, АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ПРЕНОС НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА И УПРАВУВАЊЕ СО ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИОТ СИСТЕМ, ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ ЗА 2017 ГОДИНА

Член 1

Се одобрува работењето на член на Надзорниот одбор на Операторот на електропреносниот систем на Македонија, Акционерско друштво за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем, во државна сопственост Скопје во 2017 година, за периодот од 5.8.2017 до 31.12.2017 година, и тоа: Николче Ацевски – член на Надзорен одбор.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 0201-13057/1
24 декември 2018 година
Скопје

Министер
за транспорт и врски
Горан Сугарески, с.р.

4509.

Врз основа на член 383, став (1), точка 4) од Законот за трговски друштва на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14, 88/15, 192/15, 6/16, 30/16, 61/16, 64/18, 120/18, 195/18 и 225/18), Министерството за транспорт и врски, во својство на Собрание на Операторот на електропреносниот систем на Македонија, Акционерско друштво за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем, во државна сопственост Скопје (скратено АД МЕПСО – Скопје), на ден 24.12.2018 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТЕЊЕТО НА ЧЛЕН НА НАДЗОРНИОТ ОДБОР НА ОПЕРАТОРОТ НА ЕЛЕКТРОПРЕНОСНИОТ СИСТЕМ НА МАКЕДОНИЈА, АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ПРЕНОС НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА И УПРАВУВАЊЕ СО ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИОТ СИСТЕМ, ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ ЗА 2017 ГОДИНА

Член 1

Се одобрува работењето на член на Надзорниот одбор на Операторот на електропреносниот систем на Македонија, Акционерско друштво за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем, во државна сопственост Скопје во 2017 година, за периодот од 5.8.2017 до 31.12.2017 година, и тоа: Назиф Буши – член на Надзорен одбор.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 0201-13058/1
24 декември 2018 година
Скопје

Министер
за транспорт и врски
Горан Сугарески, с.р.

4510.

Врз основа на член 383, став (1), точка 4) од Законот за трговски друштва на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14, 88/15, 192/15, 6/16, 30/16, 61/16, 64/18, 120/18, 195/18 и 225/18), Министерството за транспорт и врски, во својство на Собрание на Операторот на електропреносниот систем на Македонија, Акционерско друштво за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем, во државна сопственост Скопје (скратено АД МЕПСО – Скопје), на ден 24.12.2018 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТЕЊЕТО НА ЧЛЕН НА НАДЗОРНИОТ ОДБОР НА ОПЕРАТОРОТ НА ЕЛЕКТРОПРЕНОСНИОТ СИСТЕМ НА МАКЕДОНИЈА, АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ПРЕНОС НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА И УПРАВУВАЊЕ СО ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИОТ СИСТЕМ, ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ ЗА 2017 ГОДИНА

Член 1

Се одобрува работењето на член на Надзорниот одбор на Операторот на електропреносниот систем на Македонија, Акционерско друштво за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем, во државна сопственост Скопје во 2017 година, за периодот од 05.08.2017 до 31.12.2017 година, и тоа: Даме Коруноски – член на Надзорен одбор.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 0201-13059/1
24 декември 2018 година
Скопје

Министер
за транспорт и врски
Горан Сугарески, с.р.

4511.

Врз основа на член 383, став (1), точка 4) од Законот за трговски друштва на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија” бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14, 88/15, 192/15, 6/16, 30/16, 61/16, 64/18, 120/18, 195/18 и 225/18), Министерството за транспорт и врски, во својство на Собрание на Операторот на електропреносниот систем на Македонија, Акционерско друштво за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем, во државна сопственост Скопје (скратено АД МЕПСО – Скопје), на седницата, одржана на 24.12.2018 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТЕЊЕТО НА ЧЛЕН НА НАДЗОРНИОТ ОДБОР НА ОПЕРАТОРОТ НА ЕЛЕКТРОПРЕНОСНИОТ СИСТЕМ НА МАКЕДОНИЈА, АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ПРЕНОС НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА И УПРАВУВАЊЕ СО ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИОТ СИСТЕМ, ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ ЗА 2017 ГОДИНА

Член 1

Се одобрува работењето на член на Надзорниот одбор на Операторот на електропреносниот систем на Македонија, Акционерско друштво за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем, во државна сопственост Скопје во 2017 година, за периодот од 22.08.2017 до 31.12.2017 година, и тоа: Исуф Сефери – член на Надзорен одбор.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 0201-13060/1
24 декември 2018 година
Скопје

Министер
за транспорт и врски
Горан Сугарески, с.р.

4512.

Во согласност со член 383, став (1) точка 4 од Закон за трговски друштва (Службен Весник на Република Македонија бр.28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14, 88/15, 192/15, 6/16, 61/16, 64/18, 120/18, 195/18 и 225/18) Министерство за транспорт и врски во својство на Собрание на Операторот на електропреносниот систем на Македонија, Акционерско друштво за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем во државна сопственост Скопје (скратено АД МЕПСО Скопје во државна сопственост) на ден 21.12.2018 година донесе

О Д Л У К А

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТЕЊЕТО НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА АД МЕПСО СКОПЈЕ ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ

Член 1

Со оваа Одлука се одобрува работењето на Управниот одбор на АД МЕПСО Скопје во државна сопственост, во врска со донесување на Одлука за склучување на Договор за позајмица со Македонски Железници Транспорт АД Скопје, донесена под УО бр.02-8925/4 од 27.11.2018 година на износ од 11.500.000,00 денари со меница како средство за обезбедување, согласно по-

стоечките законски одредби во Република Македонија и одобрена со Одлука на Надзорниот одбор на АД МЕПСО Скопје во државна сопственост за давање на претходно одобрување НО бр.02-8916/1 од 27.11.2018 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзиното донесување.

Бр. 0201-13061/1
24 декември 2018 година
Скопје

Министер
за транспорт и врски
Горан Сугарески, с.р.

4513.

Во согласност со член 383, став (1) точка 4 од Закон за трговски друштва (Службен Весник на Република Македонија бр.28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14, 88/15, 192/15, 6/16, 61/16, 64/18, 120/18, 195/18 и 225/18) Министерство за транспорт и врски во својство на Собрание на Операторот на електропреносниот систем на Македонија, Акционерско друштво за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем во државна сопственост Скопје (скратено АД МЕПСО Скопје во државна сопственост) на ден 21.12.2018 година донесе

О Д Л У К А

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТЕЊЕТО НА НАДЗОРНИОТ ОДБОР НА АД МЕПСО СКОПЈЕ ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ

Член 1

Со оваа Одлука се одобрува работењето на Надзорниот одбор на АД МЕПСО Скопје во државна сопственост, во врска со донесување на Одлука НО бр.02-8916/1 од 27.11.2018 година за давање претходно одобрение на Управниот одбор да склучи Договор за позајмица со Македонски Железници Транспорт АД Скопје на износ од 11.500.000,00 денари со меница како средство за обезбедување, согласно постоечките законски одредби во Република Македонија.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзиното донесување.

Бр. 0201-13062/1
24 декември 2018 година
Скопје

Министер
за транспорт и врски
Горан Сугарески, с.р.

4514.

Врз основа на член 383, став (1), точка 2) и член 483 став (1) од Законот за трговски друштва на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија” бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14, 88/15, 192/15, 6/16, 30/16, 61/16, 120/18, 195/18 и 225/18), Министерството за транспорт и врски, во својство на Собрание на Операторот на електропреносниот систем на Македонија, Акционерско друштво за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем, во државна сопственост Скопје (скратено АД МЕПСО – Скопје), на седницата, одржана на 21.12.2018 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА ДОБИВКАТА ПО ГО-
ДИШНАТА СМЕТКА ЗА 2017 ГОДИНА НА ОПЕ-
РАТОРОТ НА ЕЛЕКТРОПРЕНОСНИОТ СИСТЕМ
НА МАКЕДОНИЈА, АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО
ЗА ПРЕНОС НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА И УП-
РАВУВАЊЕ СО ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИОТ СИСТЕМ,
ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа Одлука се распределуваат средствата остварени како добивка на Операторот на електропреносниот систем на Македонија, Акционерско друштво за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем, во државна сопственост Скопје (скратено АД МЕПСО – Скопје) за 2017 година, и тоа:

- Добивка пред оданочување 777.896.954,00 денари
- Данок од добивка 82.833.095,00 денари
- Добивка по оданочување 695.063.859,00 денари

на следниов начин:

- Задолжителна општа резерва
- 5% од нето-добивката 34.753.193,00 денари
- Нераспоредена добивка
- наменета за инвестиции 660.310.666,00 денари

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 0201-13063/1
24 декември 2018 година
Скопје

Министер
за транспорт и врски,
Горан Сугарески, с.р.

УСТАВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА

4515.

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на членовите 110 и 112 од Уставот на Република Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 70/1992), на седницата одржана на 12 декември 2018 година, донесе

ОДЛУКА

1. СЕ УКИНУВА член 29 став 2 точка 5 од Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/2004, 84/2005, 25/2007, 87/2008, 42/2010, 48/2010, 24/2011, 166/2012, 70/2013, 119/2013, 120/2013, 187/2013, 38/2014, 41/2014, 138/2014, 88/2015, 192/2015, 6/2016, 30/2016, 61/2016, 64/2018 и 120/2018).

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

3. Уставниот суд на Република Македонија на иницијатива на Даме Ковачевски од Скопје, со Решение У.бр.38/2018 од 17 октомври 2018 година поведе постапка за оценување на уставноста на одредбата од законот означен во точката 1 на оваа одлука. Постапката

беше поведена затоа што пред Судот основано се постави прашањето за согласноста на оспорениот член со Уставот на Република Македонија.

4. Судот на седницата утврди дека според член 29 став 2 точка 5 од Законот за трговските друштва, трговско друштво не можат да основаат содружниците, управителите и членовите на органот на управување и органот на надзор на друштвата за кои согласно со членот 552-б од овој закон е започната постапка за бришење додека трае таа постапка и во период од три години од денот на објавата на бришењето на друштвото на веб-страницата на Централниот регистар, освен основачите, односно содружниците кои се меѓународни финансиски организации чија членка е Република Македонија и чие учество во основната главнина на друштвото е под 50%.

5. Според член 8 став 1 алинеи 1, 3 и 7 од Уставот, основните слободи и права на човекот и граѓанинот признати во меѓународното право и утврдени во Уставот, владеењето на правото и слободата на пазарот и претприемништвото се темелни вредности на уставниот поредок на Република Македонија.

Според член 9 од Уставот, граѓаните во Република Македонија се еднакви во слободите и правата независно од полот, расата, бојата на кожата, националното и социјалното потекло, политичкото и верското уверување, имотната и општествената положба. Граѓаните пред Уставот и законите се еднакви.

Согласно член 51 од Уставот, во Република Македонија законите мораат да бидат во согласност со Уставот, а сите други прописи со Уставот и со закон. Секој е должен да ги почитува Уставот и законите.

Со членот 55 од Уставот, се гарантира слободата на пазарот и претприемништвото. Републиката обезбедува еднаква правна положба на сите субјекти на пазарот и презема мерки против монополската положба и монополското однесување на пазарот. Слободата на пазарот и претприемништвото можат да се ограничат со закон единствено заради одбраната на Републиката, зачувувањето на природата, животната средина или здравјето на луѓето.

Оспорената одредба од член 29 став 2 точка 5 од Законот за трговските друштва е дел од членот 29 од Законот за трговските друштва во кој е утврдено кои лица можат, односно кои не можат да основаат трговско друштво.

Според член 29 став 1, трговско друштво можат да основаат домашни и странски физички и правни лица.

Според ставот 2 на овој член од Законот, трговско друштво не можат да основаат:

1) трговски друштва чија сметка отворена кај кој било носител на платниот промет е блокирана и лицата кои се членови на органот на управување, органот на надзор, односно се управители на тие друштва, сè додека трае блокадата на сметката на друштвото или додека над истото не се отвори постапка на ликвидација или стечај;

2) друштва над кои е отворена стечајна постапка, додека трае постапката;

3) лица кои се членови на органот на управување, органот на надзор, односно се управители на трговски друштва на кои во постапка пропишана со закон им е изречена забрана за вршење професија, дејност или должност, сè додека трае забраната;

4) лице кое е содружник во друштво со ограничена одговорност (ДОО) или во друштво со ограничена одговорност основано од едно лице (ДООЕЛ) чија сметка е блокирана додека трае блокадата на сметката на друштвото или додека над друштвото не се отвори постапка за ликвидација или стечај;

5) содружниците, управителите и членовите на органот на управување и органот на надзор на друштвата за кои согласно со членот 552-б од овој закон е започната постапка за бришење додека трае таа постапка и во период од три години од денот на објавата на бришењето на друштвото на веб-страницата на Централниот регистар, освен основачите, односно содружниците кои се меѓународни финансиски организации чија членка е Република Македонија и чие учество во основната главнина на друштвото е под 50% и (оспорена одредба)

6) лица за кои со правосилна одлука на судот е утврдено дека сториле кривично дело лажен стечај, предизвикување стечај со несовесно работење, злоупотреба на постапката стечај, оштетување или повластување на доверители и изречена им е забрана за вршење професија, дејност или должност, сè додека траат правните последици од забраната.

Според ставот 3 од истиот член, секое лице може да биде основач на повеќе друштва, ако со овој закон тоа не е забрането.

Согласно ставот 6 на овој член од Законот, кон пријавата за упис на основање на друштво во трговскиот регистар, основачите поднесуваат лична изјава во електронска форма преку едношалтерскиот систем дека не постои некое од ограничувањата од овој член или друго ограничување пропишано со овој или друг закон, за да основаат друштво.

Во членот 29-а од Законот за трговските друштва, се утврдени ограничувања за вршењето на функциите на управители, членови на орган на управување и орган на надзор на трговско друштво, па така лицата од членот 29 став 2 точки 1 и 3 од овој закон не можат да бидат управители, членови на орган на управување и орган на надзор на трговско друштво сè додека кај нив постојат овие ограничувања, а лицата наведени во оспорената точка 5, од денот на започнувањето на постапката за бришење и во период од три години од денот на објавата на бришењето на друштвото на веб-страницата на Централниот регистар.

Причините за бришење на трговските друштва и постапката за бришење се уредени во членовите 552-а и 552-б од Законот за трговските друштва.

Според членот 552-б, во постапката определена во членот 552-а од овој закон од трговскиот регистар се бришат трговец поединец и трговско друштво ако е исполнета една од следниве причини:

- не доставиле годишна сметка и финансиски извештаи за последната деловна година до последниот работен ден од тековната година и

- не пријавиле упис на адреса на електронско сандаче за прием на писмена согласно со член 21 став (4) од Законот за едношалтерскиот систем и за водење на единствениот трговски регистар и регистарот на други правни лица.

- по истекот на една година од објавувањето на уписот на веб страницата на Централниот регистар на Република Македонија за извршен упис на основање согласно со членот 175 од овој закон не го внесе/уплати основачкиот влог.

Според ставот 2 на овој член од Законот, постапка за бришење согласно со ставот 1 на овој член и членот 552-б од овој закон поведува Централниот регистар на Република Македонија по службена должност. Во ставот 3 на овој член е утврдено дека трговците поединци и трговските друштва за кои согласно со причините од ставот 1 на овој член, е започната постапка за бришење, истата ќе се запре ако за времетраењето на објавата на списокот за бришење ги отстранат причините заради кои била поведена.

Постапката за бришење на неактивни субјекти е уредена со членот 552-а, според кој Централниот регистар на Република Македонија е должен во рок од 30 дена по настапувањето на условите за бришење на неактивен субјект и причините определени со членот 552-б од овој закон на својата веб страница да објави соопштение за тоа и да спроведе постапка за негово бришење. Во соопштението се наведува називот на трговското друштво, неговиот ЕМБС и седиштето причината за бришење известувањето за правните последици од бришењето и рокот за постапување по известувањето. Истовремено со соопштението се повикуваат законските застапници, односно лицата и органите овластени за управување, застапување и надзор на субјектот, содружниците, како и доверителите (овластени подносител) во рок од една година од денот на објавувањето на соопштението да поднесат предлог за стечај согласно со Законот за стечај или предлог за ликвидација согласно со овој закон и за тоа писмено да го известат Централниот регистар на Република Македонија. За објавеното соопштение Централниот регистар на Република Македонија ја известува јавноста најмалку преку еден печатен медиум кој излегува на целата територија на Република Македонија и на националниот радио и телевизиски јавен сервис.

Според ставот 2 на овој член, доколку во рокот определен во ставот 1 Централниот регистар на Република Македонија не добие известување за поднесен предлог за ликвидација, односно предлог за отворање на стечајна постапка од страна на овластен подносител, го брише субјектот и бришењето го објавува на својата веб-страница, а кога се работи за трговски друштва, во објавата се повикуваат и содружниците, односно акционерите на бришаните друштва да го распределат имотот на друштвото меѓу себе согласно со ставот 4 на овој член.

Во ставот 3 на членот 552-а од Законот, доколку Централниот регистар на Република Македонија во рок од една година од истекот на рокот од ставот 1 на овој член, не добие решение за отворање на стечајна постапка, односно не е отворена постапка за ликвидација согласно со одредбите од овој закон, Централниот регистар на Република Македонија го брише субјектот и бришењето го објавува на својата веб страница, а кога се работи за трговски друштва, во објавата се повикуваат и содружниците, односно акционерите на бришаните друштва да го распределат имотот на друштвото меѓу себе согласно со ставот 4 на овој член.

Согласно ставот 4 на членот 552-а, движниот имот на трговските друштва избришани согласно со членот 552-а од овој закон се распределува во рок од една година од денот на донесувањето на решението за бришење. Паричните средства и недвижниот имот се распределуваат во рок од десет години од денот на доне-

сувањето на решението за бришење. Доколку по истекот на овие рокови не дојде до распределба на имотот на друштвото, односно до распределба на новопронајден имот истиот се пренесува во сопственост на Република Македонија, со обврска движниот имот да се чува една година, а недвижниот имот и паричните средства десет години. Во овој рок основачите имаат право во судска постапка да ја докажуваат сопственоста на имотот и да бараат враќање на истиот.

Во ставот 5 на членот 552-а е предвидено дека Централниот регистар на Република Македонија секој месец на својата веб страница објавува преглед на трговци поединци и трговски друштва кои согласно со овој член се избришани од трговскиот регистар во текот на претходниот месец, врз основа на кој надлежните органи и институциите постапуваат во рамките на нивните надлежности.

Во однос на обврската за составување годишна сметка и финансиски извештаи, од анализата на одредбите на Законот за трговски друштва, произлегува дека оваа обврска е утврдена во член 476 од Законот според кој, секој трговец од членот 469 став 1 на овој закон и подружница на странско друштво, по истекот на деловната година, составува годишна сметка. Трговците од член 469 став 1 точка 1 на овој закон, по истекот на деловната година, составуваат и финансиски извештаи.

Според ставот 9 на овој член, секој голем и среден трговец е должен да ја достави годишната сметка до Централниот регистар само во електронска форма. Трговци поединци и трговски друштва кои не вршеле никаква трговска дејност, односно дејност којашто според природата и обемот на дејствување може да се смета за трговска во претходната година се должни до Централниот регистар на Република Македонија покрај писмено известување дека не биле активни да достават и годишна сметка со податоци на пропишани обрасци најдоцна до последниот ден од истекот на законскиот рок за кој се поднесуваат годишните сметки согласно со одредбите од овој закон (став 10). Над субјектите од ставот 10 на овој член се спроведува постапка на утврдување на неактивен субјект согласно со членот 477-а од овој закон. Согласно ставот 12 на членот 476, трговци поединци и трговски друштва кои не доставиле годишна сметка и писмено известување дека не биле активни согласно со ставот 10 на овој член за последната деловна година до последниот работен ден од тековната година, се бришат од единствениот трговски регистар на начин и постапка определени со овој закон. Централниот регистар на Република Македонија ги брише од единствениот трговски регистар субјектите од ставот 11 на овој член за кои е утврдено дека три години по ред се неактивни субјекти согласно со членот 477-а од овој закон (став 13).

Постапката на утврдување на статус на неактивен субјект е уредена со членот 477-а од Законот за трговските друштва.

Согласно овој член, Централниот регистар на Република Македонија прибирајува во својата евиденција дека над субјектот се води постапка на утврдување на статус на неактивен субјект и електронски ја известува Управата за јавни приходи за секој субјект за кој утврдил дека ги исполнува условите од членот 477 став 10 од овој закон.

Согласно ставот 2 на овој член, Управата за јавни приходи поведува постапка на утврдување на статус неактивен субјект за субјектите од членот 477 ставови 9 и 10 од овој закон за кои била електронски известена согласно со ставот 1 на овој член. Во постапката, Управата за јавни приходи утврдува дали во периодот за кој не била поднесена годишна сметка и финансиски извештаи субјектот:

- реализирал трансакции по кој било основ преку трансакциската сметка отворена кај носител на платен промет (вклучително и ако е остварен само прилив на средства) или

- на друг начин располагал со своите средства и имот што Управата за јавни приходи го утврдила при вршење на работите од нејзиниот делокруг на надлежност.

Во случај кога кај субјектот како должник постои одлив на средства или пренос на имот по основ на присилна наплата, односно извршување истото не може да се третира како активност на субјектот во постапката на утврдување на статус на неактивен субјект (став 3).

Управата за јавни приходи донесува решение за утврдување на статус на неактивен субјект доколку кај субјектот над кој спровела постапка согласно со ставот 2 на овој член утврди дека не се исполнети условите определени во ставот 2 на овој член. Управата за јавни приходи електронски веднаш го известува Централниот регистар на Република Македонија дека на друштвото му е определен статус на неактивен субјект, заради негово евидентирање (став 4).

Согласно ставот 5, ако Управата за јавни приходи во постапка на утврдување на статус на неактивен субјект констатира дека не се исполнети условите за неактивен, со решение го задолжува субјектот во рок од 30 дена од донесувањето на решението за деловната година повторно да достави до Централниот регистар на Република Македонија годишна сметка и финансиски извештаи, со претходно извршена ревизија од овластен ревизор.

Доколку субјектот од ставовите 5 и 6 на овој член не достави во определениот рок годишна сметка и финансиски извештаи се брише од трговскиот регистар согласно со одредбите од членовите 552-а и 552-б од овој закон (став 8).

Во делот на одредбите од Законот за трговските друштва во кој се утврдени прекршочните санкции, во неколку одредби е утврдена прекршочна одговорност (за трговецот поединец, трговското друштво) за несоставување и недоставување на годишни сметки. Според член 598 од Законот, глоба во износ од 500 до 1.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на трговец - поединец, ако: 9) не составува, не објавува и не доставува годишни сметки (членови 476 став 1 и 477 ставови 1, 4 и 7. Покрај тоа, според член 598-а, за овој прекршок на трговецот поединец ќе му се изрече прекршочна санкција забрана на вршење дејност од една до три години, сметајќи од денот на правосилноста на одлуката.

Според член 599 од Законот, глоба во износ од 1.500 до 3.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на трговското друштво, ако: 6) не составува, не објавува и не доставува годишни сметки, односно и консолидирани годишни сметки,

финансиски извештаи и консолидирани финансиски извештаи, кога имаат обврска за тоа со овој закон (членови 476 став 1, членот 477 ставови 1, 4, 5, 8 и 12, 482 ставови 1 и 2, 504 и 506 ставови 4 и 5);

Истовремено глоба во износ од 30% од одмерената глоба на трговското друштво ќе му се изрече на одговорното лице во трговското друштво за дејствијата од ставот 1 на овој член.

Согласно член 599-а од Законот, прекршочна санкција забрана за вршење дејност во траење од една до три години, сметајќи од денот на правосилноста на одлуката ќе му се изрече на друштвото за прекршок од членот 599 став 1 точки 1, 3, 5, 6 и 7 на овој закон.

Прекршочна санкција забрана за вршење должност во траење до една година, сметајќи од денот на правосилноста на одлуката ќе му се изрече на одговорното лице во друштвото за прекршок од членот 599 став 1 точки 1, 3, 5, 6 и 7 на овој закон.

Во членот 601 од Законот е определено дека, глоба во износ од 1.500 до 3.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на друштвото со ограничена одговорност, ако:

8) не изготват годишна сметка, финансиски извештај и годишен извештај за работата на друштвото од претходната деловна година или ако бидат изготвени, а не ги поднесат на собирот на содружниците, односно на собранието во роковите определени со овој закон (член 240 став 2);

Глоба во износ од 30% од одмерената глоба на друштвото со ограничена одговорност, ќе му се изрече на одговорното лице во друштвото за дејствијата од ставот 1 на овој член.

Според член 601-а од Законот, прекршочна санкција забрана за вршење дејност во траење од една до три години сметајќи од денот на правосилноста на одлуката ќе му се изрече на друштво со ограничена одговорност за прекршок од членот 601 став 1 точки 2, 6, 8 и 12 на овој закон.

Прекршочна санкција забрана за вршење дејност во траење до една година сметајќи од денот на правосилноста на одлуката ќе му се изрече на одговорното лице во друштвото за прекршок од членот 601 став 1 точки 2, 6, 8 и 12 на овој закон.

6. Од анализата на оспорената одредба од член 29 став 2 точка 5 од Законот за трговските друштва произлегува дека со неа се утврдува забрана за основање на трговско друштво која се однесува на определени физички лица - содружници, управители и членовите на органот на управување и органот на надзор на друштвата за кои согласно со членот 552-б од овој закон е започната постапка за бришење поради тоа што не доставиле годишна сметка и финансиски извештаи за последната деловна година, не пријавиле упис на адреса на електронско сандаче за прием на писмена или поради тоа што не го уплатиле основачкиот долг по истекот на една година од објавувањето на уписот на веб страницата на Централниот регистар.

Забраната за основање на трговско друштво поради наведените причини трае додека трае постапката за бришење и во период од три години од објавувањето на бришењето.

Забраната не се однесува на основачите, односно содружниците кои се меѓународни финансиски организации чија членка е Република Македонија и чие учество во основната главнина на друштвото е под 50%.

Доставувањето на годишна сметка и финансиски извештај е обврска што Законот за трговските друштва ја утврдува за сите трговски друштва, така што и нејзиното неизвршување повлекува определени правни последици како што е бришењето на трговското друштво од регистарот. Но освен оваа последица, недоставувањето на годишна сметка и финансиски извештај повлекува со себе и други правни последици односно санкции како што се прекршочна одговорност во форма на глоба за трговецот - поединец односно трговското друштво и одговорното лице во трговското друштво. Покрај глобата, неисполнувањето на оваа обврска повлекува и прекршочна санкција забрана на вршење дејност од една до три години за трговецот поединец односно трговското друштво, како и за одговорното лице во друштвото (за одговорното лице забраната за вршење дејност или должност е во траење од една година).

Имајќи го предвид фактот што уписот на трговското друштво има конститутивно дејство (бидејќи се смета дека од тој момент започнува правниот живот на друштвото), произлегува дека и бришењето на трговското друштво од регистарот има за последица престанок на друштвото. Ова се чини логичен заклучок, со оглед на тоа што тој не може јасно да се извлече од самите законски одредби, бидејќи во ниту една од одредбите за престанок на различните видови на друштва согласно Законот за трговските друштва, изричито не е предвидено какви се последиците од бришењето на друштвото.

Оттука произлегува дека неисполнувањето на обврската за доставување на годишна сметка и финансиски извештај доведува до тешки последици за трговското друштво и одговорните лица во друштвото, кои се манифестираат во *de facto* престанок на друштвото, како и престанок на деловната активност на трговското друштво и одговорните лица во трговското друштво како последица на изречената забрана на вршење на дејност. Дополнително на овие последици се надоврзува и забраната утврдена со оспорената одредба од член 29 став 2 точка 5 која се состои во неможност овие лица (содружници, управители и членови на органот на управување и органот на надзор) да основаат ново трговско друштво, иако Законот допушта едно лице да може да основа повеќе друштва.

Притоа, Законот воопшто не прави дистинкција во однос на причините за недоставување на финансиски извештај и годишна сметка во смисла на тоа дали до тоа дошло поради тоа што друштвото не било активно, или пак едноставно се работи за пропуст да се достави годишната сметка на инаку активно друштво, во кој случај законот допушта постапката за бришење да се запре, ако за времетраењето на објавата на списокот за бришење бидат отстранети причините за бришење.

Во своето мислење Владата укажува дека предвиденото ограничување не претставувало забрана за основање на друштво, туку се работело за неможност за основање на трговско друштво, врзано со конкретен временски и причинско-последичен период и дека истата била со цел за обезбедување на заштита на граѓаните и правната сигурност.

Интенцијата на законодавецот била јасна и имала за цел да се поттикнат основачите на трговските друштва истите да бидат активни во прометот и да ги остваруваат своите права и обврски согласно законот.

Според Судот, обезбедувањето на правната сигурност неспорно претставува легитимна цел заради која државата може да презема мерки во сферата на пазарот и претприемништвото, меѓу другото, и преку евидентирање на активните трговски субјекти и бришење на неактивните. Но, тие мерки треба да бидат соодветни за остварување на предвидената цел и да не претставуваат дополнително и непотребно ограничување на правата на субјектите.

Забраната на основање на трговско друштво, според оценката на Судот, претставува мерка со која директно се ограничува претприемништвото бидејќи се оневозможува основање на нови трговски друштва. Со оваа мерка се попречува слободната економска иницијатива, се спречува развојот и основањето на нови бизниси, со што директно се ограничува деловната конкуренција. Ова ограничување на слободата на пазарот и претприемништвото не може да се подведе под ниту едно од дозволените ограничувања утврдени во член 55 став 3 од Уставот, а тоа се одбрана на Републиката, зачувувањето на природата, животната средина или здравјето на луѓето. Поради наведеното Судот смета дека оспорената одредба од членот 29 став 2 точка 5 од Законот за трговските друштва не е во согласност со член 55 од Уставот.

Оспорената одредба, според мислењето на Судот, не е соодветна за остварување на наведената цел и би можела да се доведе под сомнение и на уставното начело на владеењето на правото поради нејзината непропорционалност. Имено, при услови кога во самиот Закон за трговски друштва прецизно е утврдена прекршочна одговорност за недоставување на годишни извештаи и се предвидени прекршочни санкции – глоба за друштвото и глоба за одговорното лице, како и забрана за вршење на дејност на друштвото и на одговорното лице во друштвото, се оцени дека надоврзувањето на овие прекршочни санкции уште и на забрана за основање на трговско друштво за содружник, член на управен орган и член на надзорен орган, претставува дополнително оптоварување и двојно санкционирање по ист основ, односно за исто дејствие. Ова особено ако се има во предвид траењето на оваа забрана кое изнесува 3 години, споредено со прекршочната санкција забрана за вршење на дејност или должност што може да трае најмногу до 1 година. Тоа практично значи дека забраната за основање на трговско друштво, која по својата природа можеме да ја сметаме за административна забрана, го погодува субјектот тројно подолго отколку забраната за вршење на професија, дејност или должност изречени како казнена санкција.

Во поглед на втората причина поради која што може да дојде до бришење на трговското друштво (член 552 алинеја 2) а тоа е поради непријавување на упис на адреса на електронско сандаче за прием на писмена, Судот оцени дека бришењето од регистарот и забраната за основање на ново друштво единствено поради недоставување на електронска имејл адреса, претставува прекумерно и несразмерно санкционирање кое што е спротивно на принципот на пропорционалност, како елемент на принципот на владеењето на правото.

Во однос на наводите во иницијативата за повреда на еднаквоста на сите субјекти на пазарот поради изземањето на основачите, односно содружниците кои се меѓународни финансиски организации чија членка е Република Македонија и чие учество во основната главнина на друштвото е под 50% од опфатот на оваа одредба односно забрана, Судот оцени дека оваа одредба не е во согласност со членот 118 од Уставот.

Ова од причина што меѓународните финансиски организации како што се Меѓународниот монетарен фонд, Светската банка, Европската банка за обнова и развој и др. се субјекти на меѓународното право, нивниот статус е регулиран со посебни правила на меѓународното право (како што се нивните статuti и договорни одредби).

Република Македонија со посебни закони го има ратификувано своето членство во секоја меѓународна финансиска организација поединечно и дека на тој начин, Република Македонија ги има прифатено во целост основачките акти т.е. меѓународните договори, со кои се основани меѓународните финансиски институции. Така на пример, во Статутот на Европската банка за обнова и развој, во посебно поглавје се уредува статусот, имунитетот, привилегиите и исклучоците кои се применуваат за Банката, на територијата на секоја држава членка. Согласно Статутот, целокупниот имот и сопственоста на Банката ќе бидат ослободени од рестрикции, регулативи, контроли и мораториум од која било природа. Во овој контекст е и исклучокот од оданочување, каде што е предвидено дека во рамки на службените активности на Банката, нејзиниот имот, сопственост и приход ќе бидат изземени од сите директни даноци.

Од наведеното произлегува дека сите изземања, ослободувања од ограничувања, контроли и регулативи произлегуваат од самиот Статут на меѓународната организација кој како меѓународен договор е ратификуван од страна на Република Македонија, а не од домашното законодавство, националните мерки и регулатива. Имајќи го предвид наведеното се чини логичен заклучокот дека меѓународните организации не се предмет на уредување на домашното односно националното право, така што со самото нивно регулирање во домашните закони, законодавецот ги пречекорил овластувањата спротивно на членот 118 од Уставот на Република Македонија.

Поради наведеното Судот оцени дека оспорената одредба од член 29 став 2 точка 5 од Законот за трговските друштва не е во согласност со уставните одредби од член 8 став 1 алинеи 3 и 7 и членовите 55 и 118 од Уставот на Република Македонија.

7. Тргувајќи од наведеното, Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

8. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претседателот на Судот, Никола Ивановски и судиите: Насер Ајдари, Елена Гошева, Јован Јосифовски, д-р Осман Кадриу, д-р Дарко Костадиновски, Вангелина Маркудова, Сали Мурати и Владимир Стојаноски.

У. бр. 38/2018
12 декември 2018 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Република
Македонија,
Никола Ивановски, с.р.



Службен весник
на Република Македонија



www.slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
Директор и одговорен уредник – Мартин Костовски
телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2018 година изнесува 10.100 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.
Печат: Печатница ЕВРОПА 92 ДООЕЛ, Кочани.

contact@slvesnik.com.mk

ISSN 0354-1622



2018239